

Службен весник

на Република Македонија

Број 116

19 септември 2012, среда

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2911. Закон за изменување и дополнување на Законот за следење на комуникациите.....	2	2918. Одлука за давање согласност на Ценовникот за застрел, користење на дивечот и негови делови и услуги во ловиштата на ЈП „Македонски шуми“ – П.О. – Скопје.....	11
2912. Уредба за начинот и Методологијата за утврдување и донесување на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравственото осигурување на Македонија.....	7	2919. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати.....	11
2913. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на наменски дотации за основното образование по општини за 2013 година....	9	2920. Одлука за испраќање на републичките сили за заштита и спасување на Меѓународната вежба „ГРУЗИЈА 2012“ во Република Грузија.....	12
2914. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основното образование по општини за 2013 година.....	9	2921. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за одобрување на Урбанистички план за село Злеово, за изградба на „Основно училиште“ КО Злеово-вон г.р. општина Радовиш.....	12
2915. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средното образование по општини и Градот Скопје за 2013 година.....	10	2922. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки центар Св. Пантелејмон-Скопје...	12
2916. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на општина Кисела Вода.....	11	2923. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за правда – Биро за судски вештачења.....	13
2917. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на ЈП Македонски железници инфраструктура - Скопје.....	11		

	Стр.		Стр.
2924. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	13	2934. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година.....	15
2925. Одлука за давање согласност на Тарифата за изменување и дополнување на Тарифата на Централниот регистар на Република Македонија.....	13	2935. Правилник за утврдување на висината на надоместокот на трошоците за закупнина на стан на вработените во Армијата на Република Македонија на кои не им е обезбедено користење на службен стан.....	16
2926. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправен дом, Струга.....	13	2936. Правилник за начинот на остварување на право на закупнина за користење на службен стан за воениот и цивилниот персонал на службата во Армијата на Република Македонија.....	16
2927. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправната установа, Идризово.....	13	2937. Правилник за формата и содржината на образецот и начинот за издавање и одземање на легитимацијата на воениот и цивилниот персонал на служба во Армијата на Република Македонија.....	17
2928. Одлука за дополнување на Одлуката за основање на Водостопанство „Јужен Вардар“ – Гевгелија.....	14	2938. Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за проектирање и функционирање на карантинските станици за увезените растенија бр. 34.	19
2929. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	14	2939. Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за фитосанитарни принципи за заштита на растенијата и примена на фитосанитарни мерки во меѓународната трговија бр. 1.....	31
2930. Одлука за изведување на вежбова активност „ПРЕДИЗВИК 2012“ во АП Криволак.....	14	2940. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на остварување и користење на правото на социјална парична помош.....	40
2931. Одлука за давање согласност на почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на едно одобрение за користење на радиофреквенции во опсегот 790-862 mhz (дигитална дивиденда).....	14	Огласен дел.....	1-120
2932. Програма за изменување на Програмата за проширена репродукција на шумите за 2012 година.....	15		
2933. Програма за изменување и дополнување на Програмата за развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2012 година.....	15		

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2911.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за следење на комуникациите, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 септември 2012 година.

Бр. 07- 3908/1 Претседател
13 септември 2012 година на Република Македонија,
Скопје **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ

Член 1

Во Законот за следење на комуникациите (“Службен весник на Република Македонија“ број 121/2006 и 110/2008), членот 1 се менува и гласи:

“Со овој закон се уредуваат постапката за следење и снимање на телефонските и другите електронски комуникации (во натамошниот текст: следење на комуникациите), начинот на постапување, чување и користење на податоците и доказите прибавени со следење на комуникациите и контролата на законитоста на следење то на комуникациите.“

Член 2

Членот 2 се брише.

Член 3

Во членот 4 став 1 зборот “овластено“ се брише.

Член 4

Членот 5 се менува и гласи:

“Следење на комуникациите се остварува во постапка утврдена со овој закон, со која не се загрозуваат човековите слободи и права.“

Член 5

Во членот 7 став 1 точките 1, 2 и 3 се менуваат и гласат:

“1) комуникација - технички процес на испраќање, пренос и примање на каков било говор, податоци, звуци, сигнали, пишуван текст, статички и подвижни слики, кои служат за размена на информации меѓу луѓето, меѓу луѓето и предметите, меѓу предметите или за управување со каков било предмет со помош на телекомуникациски систем.

Поимот “комуникација” се однесува на сите видови телефонски и други електронски комуникации како интернет протокол, говор преку интернет протокол, интернет страница и електронска пошта;

2) следење на комуникациите - тајно дознавање на содржината на која и да е комуникација и истовремено создавање технички запис за содржината на комуникацијата, со можност да се репродуцира;

3) средства за следење на комуникациите - електронско, механичко или друго средство со чија помош може да се дознае или сними содржината на која и да е комуникација;“.

Точката 5 се менува и гласи:

“5) телекомуникациска услуга - секоја услуга што им обезбедува на корисниците можност да испратат, пренесат или примат каков и да е говор, податоци, звуци, сигнали, пишуван текст, статички и подвижни слики пренесени во целост или само во некој дел преку телекомуникацискиот систем;“.

Во точката 6 зборовите: “Министерството за внатрешни работи” се заменуваат со зборовите: “јавниот обвинител, Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција и Царинската управа“.

Во точката 7 по зборовите: “овластени органи за следење на комуникациите” се додаваат зборовите: “јавниот обвинител“, а по зборовите: “Министерството за внатрешни работи” се става запирка и се додаваат зборовите: “Управата за финансиска полиција, Царинската управа“.

Член 6

Во насловот на Главата II. “Услови и постапка за следење на комуникациите за откривање и гонење на сторители на кривични дела” зборовите: “Услови и” се бришат.

Член 7

Членот 8 се брише.

Член 8

Членот 9 се менува и гласи:

“Барање за донесување наредба за следење на комуникациите, до надлежниот судија поднесува надлежниот јавен обвинител по сопствена иницијатива или на предлог на полицискиот службеник на Министерството за внатрешни работи, односно припадникот на Управата за финансиска полиција, односно со закон овластеното лице на Царинската управа кој/кое го води случајот.“

Член 9

Членот 10 се менува и гласи:

“Барањето за следење на комуникациите се поднесува до судијата на претходната постапка во писмена форма и содржи:

- законски назив на кривичното дело,
- лицето или предметите врз кои ќе се примени посебната истражна мерка следење на комуникации,
- техничките средства кои ќе се применат,
- обемот и местото на спроведување на посебната истражна мерка следење на комуникации,

- сознанијата и доказите врз основа на кои се засноваат основите на сомневање и образложение за причините поради кои податоците или доказите не можат да се соберат на друг начин,

- органот кој треба да ја спроведе наредбата,

- времетраењето на посебната истражна мерка следење на комуникации и

- видот на телекомуникацискиот систем, телефонскиот број или друг податок за идентификација на телекомуникацискиот приклучок.“

Член 10

Во членот 11 став 1 бројот “72” заменува со бројот “48“.

Член 11

Во членот 11-а став 3 алинејата 1 се менува и гласи: “- веднаш го известува полицискиот службеник на Министерството за внатрешни работи односно припадникот на Управата за финансиска полиција, односно со закон овластеното лице на Царинската управа кој/кое го води случајот, за спроведување на усната наредба, во случај кога следењето на комуникациите се врши од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција или Царинската управа;“.

Во ставот 4 зборовите: “Министерството за внатрешни работи” се заменуваат со зборовите: “Полицискиот службеник на Министерството за внатрешни работи, односно припадникот на Управата за финансиска полиција, односно со закон овластеното лице на Царинската управа кој/кое го води случајот“.

Во ставот 5 зборовите: “од членот 8 на” се заменуваат со зборовите: “утврдени со“.

Во ставот 6 зборовите: “30 дена” се заменуваат со зборовите: “четири месеци“.

Во ставот 7 зборовите: “кривичниот совет на надлежниот суд” се заменуваат со зборовите: “надлежниот првостепен суд во совет составен од тројца судии“.

Во ставот 9 зборовите: “кривичниот совет на надлежниот суд” се заменуваат со зборовите: “советот од ставот 7 на овој член“.

Член 12

Членот 13 се брише.

Член 13

Во членот 15 став 1 зборовите: “30 дена” се заменуваат со зборовите: “четири месеци“.

Во ставот 2 зборовите: “овластеното лице од членот 9 на овој закон” се заменуваат со зборовите: “полицискиот службеник на Министерството за внатрешни работи, односно припадникот на Управата за финансиска полиција, односно со закон овластеното лице на Царинската управа кој/кое го води случајот“, а зборот “посебно” се брише.

Во ставот 3 зборот “посебно” се брише.

Во ставот 4 зборовите: “30 дена” се заменуваат со зборовите: “четири месеци“.

Во ставот 5 зборовите: “овластеното лице од членот 9 на овој закон” се заменуваат со зборовите: “полицискиот службеник на Министерството за внатрешни работи, односно припадникот на Управата за финансиска полиција, односно со закон овластеното лице на Царинската управа кој/кое го води случајот“.

Во ставот 6 зборовите: “30 дена” се заменуваат со зборовите: “четири месеци“.

Во ставот 7 зборовите: “една година” се заменуваат со зборовите: “14 месеци“.

Член 14

Во членот 16 зборот “судот” се заменува со зборовите: “судијата на претходната постапка“.

Член 15

Членот 17 се менува и гласи:

“Во случај кога следењето на комуникациите се врши од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција или Царинската управа, надлежниот јавен обвинител издадената наредба ја доставува на полицискиот службеник на Министерството за внатрешни работи, односно припадникот на Управата за финансиска полиција, односно со закон овластеното лице на Царинската управа кој/кое го води случајот.“

Член 16

Членот 19 се брише.

Член 17

Членот 21 се брише.

Член 18

Членот 22 се брише.

Член 19

Во членот 23 став 1 по зборот “комуникациите“ за-
пирката и зборовите: “до донесување на решение за
спроведување на истрага“ се бришат.

Член 20

Членот 24 се брише.

Член 21

Во членот 25 став 1 зборовите: “условите или“ се
бришат, а зборот “утврдени“ се заменува со зборот
“утврдена“.

Во ставот 2 по зборот “закон“ запирката се замену-
ва со точка и зборовите до крајот на реченицата се бри-
шат.

Член 22

Членот 25-а се брише.

Член 23

Во членот 26 ставот 1 се брише.

Во ставот 2 кој станува став 1 зборовите: “ставот 1
на овој член“ се заменува со зборовите: “членот 25 од
овој закон“.

Во ставот 3 кој станува став 2 бројот “2“ се замену-
ва со бројот “1“.

Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 3 и 4.

Член 24

Членот 27 се брише.

Член 25

Во членот 28 став 2 зборовите: “судот што донел
наредба“ се заменуваат со зборовите: “судот што ја до-
нел, односно судот што е надлежен за донесување на
наредбата“.

Член 26

Во насловот на Главата III. “Услови и постапка за
следење на комуникациите заради заштита на интере-
сите на безбедноста и одбраната на земјата“ зборовите:
“Услови и“ се бришат.

Член 27

Во членот 29 ставот 3 се брише.

Член 28

Во членот 30 ставот 2 се брише.

Ставот 3 кој станува став 2 се менува и гласи:

“Барањето за следење на комуникациите од ставот
1 на овој член се доставува до Јавниот обвинител на
Република Македонија.“

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

“Јавниот обвинител од ставот 2 на овој член бара-
њето за следење на комуникациите од ставот 1 на овој
член го поднесува до судијата на Врховниот суд на Ре-
публика Македонија, одреден со внатрешниот распо-
ред на судот.“

Член 29

Членот 32 се брише.

Член 30

Членот 35 се менува и гласи:

“Надзор над спроведувањето на посебната истраж-
на мерка следење на комуникациите од страна на Ми-
нистерството за внатрешни работи, Управата за финан-
сиска полиција, Царинската управа и Министерството
за одбрана, врши Собранието на Република Македони-
ја.“

Член 31

По членот 36 се додава нов член 36-а, кој гласи:

“Член 36-а

Одлуката за надзор Комисијата од членот 36 од овој
закон ја донесува со мнозинство гласови.“

Член 32

Во членот 37 по зборовите: “Министерството за
внатрешни работи“ се става запирка и се додаваат збо-
ровите: “Управата за финансиска полиција, Царинската
управа“.

Член 33

По членот 38 се додаваат два нови члена 38-а и 38-
б, кои гласат:

“Член 38-а

Контрола над спроведувањето на посебната
истражна мерка следење на комуникациите врши над-
лежниот јавен обвинител согласно со посебен закон.

Член 38-б

Судијата на Врховниот суд кој ја издал наредбата за
примена на посебната истражна мерка следење на ко-
муникациите, врши контрола над спроведувањето на
мерката.“

Член 34

Во членот 39-а став 1 процентот “7%“ се заменува
со процентот “15%“, а процентот “10%“ се заменува со
процентот “20%“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

“Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на физич-
ко лице ако произведува, нуди на продажба, продава,
врши увоз, извоз, реекспорт или држи средства за сле-
дење на комуникации без одобрение на Министерството
то за внатрешни работи.“

Ставот 3 станува став 4.

Член 35

Во целиот текст на Законот зборовите: “надлежни-
от истражен судија“, “надлежниот судија“ и “истраж-
ниот судија“ се заменуваат со зборовите: “судијата на
претходната постапка“.

Член 36

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе започне да се применува од 1 декември
2013 година, освен одредбите на членовите 2, 3, 5 со
исклучок на делот што се однесува на јавниот обвини-

тел, 8, 10, 11 ставови 1, 2 и 3, 13 ставови 2, 3 и 5, 15, 21 став 2, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 со исклучок на 38-а и 34 од овој закон, за кои ќе започне да се применува од 1 ноември 2012 година.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR NDJEKJEN E KOMUNIKIMEVE

Neni 1

Në Ligjin për ndjekjen e komunikimeve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 121/2006 dhe 110/2008), neni 1 ndryshohet si vijon:

"Me kete ligj rregullohen procedura për ndjekjen dhe incizimin e komunikimeve telefonike dhe komunikime tjera elektronike (në tekstin në vijim: ndjekja e komunikimeve), menyra e veprimet, ruajtja dhe shfrytezimi i të dhenave dhe provave të marra me ndjekjen e komunikimeve dhe kontrolli i ligjshmerise së ndjekjes së komunikimeve."

Neni 2

Neni 2 shlyhet.

Neni 3

Në nenin 4 paragrafi 1 fjalet: "të autorizuar" shlyhen.

Neni 4

Neni 5 ndryshohet si vijon:

"Ndjekja e komunikimeve realizohet në procedure të percaktuar me kete ligj, me të cilën nuk cenohen liritë dhe të drejtat e njeriut."

Neni 5

Në nenin 7 paragrafi 1 pikat 1, 2 dhe 3 ndryshohen si vijojne:

"1) komunikimi - proces teknik i dergimit, transmetimit dhe pranimit të cfaredo bisede, të dhenash, zerash, sinjalesh, teksti të shkruar, fotografish statike dhe të levizshme, që sherbejne për shkembimin e informatave ndermjet nje-rezve, ndermjet nje-rezve dhe lendeve, ndermjet lendeve ose për menaxhim me cfaredo lende me ndihmen e sistemit për telekomunikim.

Nocioni "komunikim" ka të beje me tere llojet e komunikimeve telefonike dhe komunikimeve tjera elektronike si protokoll internetin, biseda permes protokoll internetit, faqes së internet dhe postes elektronike;.

2) ndjekja e komunikimeve - zbulim i fshehte i perm-bajtjes së cilitdo komunikimi dhe krijimi njekohesisht i regjistrimit teknik të perm-bajtjes së komunikimit, me mun-desi që të riprodhohet;

3) mjete për ndjekjen e komunikimeve - mjet elektro-nik, mekanik ose mjet tjetër me ndihmen e të cilit mund të zbulohet ose incizohet perm-bajtja e cilitdo komunikimi;".

Pika 5 ndryshohet si vijon:

"5) sherbim i telekomunikimit - secili sherbim që u si-guron shfrytezuesve mundesi të dergojne, transmetojne ose pranojne cfaredo lloj bisede, të dhenash, zerash, sinjalesh, teksti të shkruar, fotografish statike dhe të levizshme të transmetuara në teresi ose vetem në një pjese permes siste-mit të telekomunikimit;".

Në piken 6 fjalet: "Ministrise së Puneve të Brendshme" zevendesohen me fjalet: "Prokurorit Publik, Ministrise së Puneve të Brendshme, Drejtorise së Policise Financiare dhe Drejtorise Doganore".

Në piken 7 pas fjaleve: "organe të autorizuar për ndjekjen e komunikimeve" shtohen fjalet: "Prokurori Pub-lik", ndersa pas fjaleve: "Ministria e Puneve të Brendshme" vihet presje dhe shtohen fjalet: "Drejtoria e Policise Finan-ciare, Drejtoria Doganore".

Neni 6

Në titullin e Kapitullit II. "Kushtet dhe procedura për ndjekjen e komunikimeve për zbulimin dhe ndjekjen e kr-yesve të veprave penale " fjalet: "Kushtet dhe" shlyhen.

Neni 7

Neni 8 shlyhet.

Neni 8

Neni 9 ndryshohet si vijon:

"Kerkese për dhenien e urdhrat për ndjekjen e komuni-kimeve të gjykatesi kompetent, paraqet prokurori publik kompetent me iniciative të vet ose me propozim të nepune-sit policor të Ministrise së Puneve të Brendshme, respekti-visht pjesetarit të Drejtorise së Policise Financiare, respekti-visht personit të autorizuar me ligj nga Drejtoria Doga-nore që e udheheq rastin."

Neni 9

Neni 10 ndryshohet si vijon:

"Kerkesa për ndjekjen e komunikimeve paraqitet të gjykatesi i procedures paraprake në forme të shkruar dhe i perm-ban:

- emrin ligjor të vepres penale,
- personin ose lendet ndaj të cileve do të zbatohet masa e vecante hetimore për ndjekjen e komunikimeve,
- mjetet teknike që do të aplikohen,
- vellimin dhe vendin e zbatimit të mases së vecante hetimore ndjekje e komunikimeve,
- njohurite dhe provat në baze të së cilave mbeshketen bazat e dyshimit dhe arsyetimin e shkaqeve për të cilat të dhenat ose provat nuk mund të grumbullohen në menyre tjeter,
- organin që duhet ta zbatoje urdhrin,
- kohezgjatjen e mases së vecante hetimore ndjekje e komunikimeve dhe
- llojin e sistemit të telekomunikimeve, numrin e tele-fonit ose të dhene tjeter për identifikimin e lidhjes teleko-munikuese."

Neni 10

Në nenin 11 paragrafi 1 numri "72" zevendesohet me numrin "48".

Neni 11

Në nenin 11-a paragrafi 3 alineja 1 ndryshohet si vijon:

"-menjehere e njofton nepunesin policor të Ministrise së Puneve të Brendshme, respektivisht pjesetarin e Drejto-rise së Policise Financiare, respektivisht personin e autori-zuar me ligj të Drejtorise Doganore që udheheq me rastin, për zbatimin e urdhrat gojor, në rastin kur ndjekja e komu-nikimeve kryhet nga Ministria e Puneve të Brendshme, Drejtoria e Policise Financiare ose Drejtoria Doganore;".

Në paragrafin 4 fjalet: "Ministria e Puneve të Brendsh-me" zevendesohen me fjalet: "Nepunesi policor i Ministri-se së Puneve të Brendshme, respektivisht pjesetari i Drejto-rise së Policise Financiare, respektivisht personi i autoriz-uar me ligj i Drejtorise Doganore që udheheq me rastin".

Në paragrafin 5 fjalet: "nga neni 8 i" zevendesohen me fjalet: "e percaktuar me".

Në paragrafin 6 fjalet: "30 dite" zevendesohen me fja-let: "kater muaj".

Në paragrafin 7 fjalet: "keshilli penal i gjykates kompe-tente" zevendesohet me fjalet: "gjykata kompetente e shkalles së pare në keshill të perbere nga tre gjykates".

Në paragrafin 9 fjalet: "keshilli penal i gjykates kompe-tente" zevendesohet me fjalet: "keshilli nga paragrafi 7 i ketij neni".

Neni 12

Neni 13 shlyhet.

Neni 13

Në nenin 15 paragrafi 1 fjalet: "30 dite" zevendesohen me fjalet: "kater muaj".

Në paragrafin 2 fjalet: "personi i autorizuar nga neni 9 i ketij ligji" zevendesohen me fjalet: "nepunesi policor i Ministrise së Puneve të Brendshme, respektivisht pjesetari i Drejtorise së Policise Financiare, respektivisht personi i autorizuar me ligj i Drejtorise Doganore që udheheq me rastin", ndersa fjala "vecanerisht" shlyhet.

Në paragrafin 3 fjala "vecanerisht" shlyhet.

Në paragrafin 4 fjalet: "30 dite" zevendesohen me fjalet: "kater muaj".

Në paragrafin 5 fjalet: "personi i autorizuar nga neni 9 i ketij ligji" zevendesohen me fjalet: "nepunesi policor i Ministrise së Puneve të Brendshme, respektivisht pjesetari i Drejtorise së Policise Financiare, respektivisht personi i autorizuar me ligj i Drejtorise Doganore që udheheq me rastin".

Në paragrafin 6 fjalet: "30 dite" zevendesohen me fjalet: "kater muaj".

Në paragrafin 7 fjalet: "një vit" zevendesohen me fjalet: "14 muaj".

Neni 14

Në nenin 16 fjala "gjykata" zevendesohet me fjalet: "gjykatesi i procedures paraprake".

Neni 15

Neni 17 ndryshohet si vijon:

"Në rastin kur ndjekja e komunikimeve kryhet nga Ministria e Puneve të Brendshme, Drejtoria e Policise Financiare ose Drejtoria Doganore, prokurori publik kompetent, urdhrin e dhene ia dorezon nepunesit policor të Ministrise së Puneve të Brendshme, respektivisht pjesetarit të Drejtorise së Policise Financiare respektivisht personit të autorizuar me ligj të Drejtorise Doganore që udheheq me rastin."

Neni 16

Neni 19 shlyhet.

Neni 17

Neni 21 shlyhet.

Neni 18

Neni 22 shlyhet.

Neni 19

Në nenin 23 paragrafi 1 pas fjales "komunikimeve" presja dhe fjalet: "deri në marrjen e aktvendimit për zbatimin e hetimit" shlyhen.

Neni 20

Neni 24 shlyhet.

Neni 21

Në nenin 25 paragrafi 1 fjalet: "kushtet ose" shlyhen, ndersa fjalet: "të percaktuara" zevendesohet me fjalet: "të percaktuar".

Në paragrafin 2 pas fjales "ligji" presja zevendesohet me pike dhe fjalet deri në fund të fjalise shlyhen.

Neni 22

Neni 25-a shlyhet.

Neni 23

Në nenin 26 paragrafi 1 shlyhet.

Në paragrafin 2 i cili behet paragraf 1 fjalet: "paragrafi 1 i ketij neni" zevendesohen me fjalet: "neni 25 i ketij ligji".

Në paragrafin 3 i cili behet paragraf 2 numri "2" zevendesohet me numrin "1".

Paragrafet 4 dhe 5 behen paragraf 3 dhe 4.

Neni 24

Neni 27 shlyhet.

Neni 25

Në nenin 28 paragrafi 2 fjalet: "gjykata që ka dhene urdher" zevendesohen me fjalet: "gjykata që ka dhene urdher, respektivisht gjykata kompetente për dhenien e urdhrit".

Neni 26

Në titullin e Kapitullit III. "Kushtet dhe procedura për ndjekjen e komunikimeve për mbrojtjen e interesave të sigurise dhe mbrojtjes së vendit" fjalet: "Kushtet dhe" shlyhen.

Neni 27

Në nenin 29 paragrafi 3 shlyhet.

Neni 28

Në nenin 30 paragrafi 2 shlyhet.

Paragrafi 3 i cili behet paragraf 2 ndryshohet si vijon: "Kerkesa për ndjekjen e komunikimeve nga paragrafi 1 i ketij neni i dorezohet Prokurorit Publik të Republikës së Maqedonise."

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

"Prokurori Publik nga paragrafi 2 i ketij neni, kerkesen për ndjekjen e komunikimeve nga paragrafi 1 i ketij neni e dorezon te gjykatesi i Gjykates Supreme të Republikës së Maqedonise, i caktuar sipas orarit të brendshem të gjykates."

Neni 29

Neni 32 shlyhet.

Neni 30

Neni 35 ndryshohet si vijon:

"Mbikqyrje mbi zbatimin e mases së vecante hetimore ndjekje e komunikimeve nga Ministria e Puneve të Brendshme, Drejtoria e Policise Financiare, Drejtoria Doganore dhe Ministria e Mbrojtjes, kryen Kuvendi i Republikës së Maqedonise."

Neni 31

Pas nenit 36 shtohet neni i ri 36-a, si vijon:

"Neni 36-a

Vendimin për mbikqyrje Komisioni nga neni 36 i ketij ligji, e miraton me shumice votash."

Neni 32

Në nenin 37 pas fjaleve: "Ministria e Puneve të Brendshme" vihet presje dhe shtohen fjalet: "Drejtoria e Policise Financiare, Drejtoria Doganore".

Neni 33

Pas nenit 38 shtohen dy nene të reja 38-a dhe 38-b, si vijojne:

"Neni 38-a

Kontroll mbi zbatimin e mases së vecante hetimore ndjekje e komunikimeve, kryen prokurori publik kompetent në pajtim me ligjin e vecante.

Neni 38-b

Gjykatesi i Gjykates Supreme që e ka dhene urdhrin për zbatimin e mases së vecante hetimore ndjekje e komunikimeve, kryen kontroll mbi zbatimin e mases."

Neni 34

Në nenin 39-a paragrafi 1 perqindja "7%" zevendesohet me perqindjen "15%", ndersa perqindja "10%" zevendesohet me perqindjen "20%".

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

"Gjobe në shume prej 3 000 deri në 5 000 euro në kundervlere me denare do t'i kumtohet për kundervajtje personit fizik nese prodhon, ofron në shitje, shet, kryen import, eksport, riekспорт ose mban mjete për ndjekje të komunikimeve, pa lejen e Ministrise së Puneve të Brendshme."

Paragrafi 3 behet paragraf 4.

Neni 35

Në tere tekstin e Ligjit fjalet: "gjkatesi hetues kompetent", "gjkatesi kompetent" dhe "gjkatesi hetues" zeven-desohen me fjalet: "gjkatesi i procedures paraprake".

Neni 36

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise", ndersa do të filloje të zbatohet nga 1 dhjetori 2013, pervec dispozitave të neneve 2, 3, 5 me perjashtim të pjeses që ka të beje me prokurorin publik, 8, 10, 11, paragrafet 1, 2 dhe 3, 13 paragrafet 2, 3 dhe 5, 15, 21 paragrafi 2, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 me perjashtim të 38-a dhe 34 të ketij ligji, për të cilat do të filloje të zbatohet nga 1 nentori 2012.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2012.

Врз основа на член 9-а став 1 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.9.2012 година, донесе

УРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ И МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАГААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа уредба се утврдуваат начинот и методологијата за утврдување и донесување на Листата на лекови кои пагаат на товар на Фондот за здравственото осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Листа на лекови).

Член 2

Листата на лекови содржи:

1. Лекови за кои е добиено одобрение за ставање во промет во Република Македонија,

2. Галенски лекови, само во посебни случаи кога лекот е есенцијален во терапевтски или дијагностички цели и кога не постои лек или не е достапен лек кој има одобрение за ставање во промет во Република Македонија за истите терапевтски или дијагностички цели,

3. Лекови кои што немаат одобрение за ставање во промет во Република Македонија, а се од витално значење и се неопходни во терапевтски, превентивни или дијагностички цели и кои можат да се најдат во промет согласно Законот за лековите и медицинските помагала, и

4. Нутриенси наменети за лекување на наследни метаболички заболувања и заболувања проследени со малабсорпција.

Листата на лекови може да содржи и лекови кои што претставуваат фиксна комбинација на активни супстанции, ако постои доказ дека односот на терапевтските ефекти и/или безбедноста на комбинацијата е поголема во однос на збирните ефекти на поединечните активни супстанции и во случаи каде има намалување на терапевтската резистенција (маларија, туберкулоза и СИДА).

Член 3

Листата на лекови ја сочинуваат:

1. Листа А – Листа на лекови за примарна здравствена заштита, која содржи лекови кои се пропишуваат на рецепт издаден од лекар во примарна здравствена заштита и се издаваат во аптеки кои се во мрежата на здравствени установи и

2. Листа Б – Листа на лекови за болничка здравствена заштита, која содржи лекови кои заради начинот на употреба и од безбедносни причини се применуваат само во болничка односно специјалистичко консултативна здравствена заштита.

Лековите од став 1 точка 1 на овој член може да се набавуваат и употребуваат и во болничка односно специјалистичко консултативна здравствена заштита.

Определени лекови од став 1 точка 2 на овој член може да се пропишуваат и издаваат и во примарна здравствена заштита, и тие посебно се означуваат во Листата на лекови.

Член 4

Листата на лекови ги содржи следните податоци за лековите:

- АТЦ код, согласно анатомско-терапевтско-хемиската класификација на лековите,
- ИНН - интернационално незаштитено име на лекот,
- ДДД - дневно дефинирана доза,
- фармацевтска дозирана форма,
- јачина на лекот,
- начин на примена,
- режим на пропишување,
- индикации, и
- место на примена/издавање за специфични групи на лекови.

Член 5

Листата на лекови ги содржи и ограничувања за лековите во начинот на пропишување, издавање и/или примена на лекот во одредени индикации или напомени за лекот во однос на:

- медицинската дијагноза утврдена во согласност со меѓународната класификација на болести - последна ревизија,
- целна група одредена според возраст или други карактеристики на популацијата,
- степенот на изразеност на болеста односно стадиум на болеста,
- местото на издавање и/или примена (во здравствена установа и/или ниво на здравствена заштита),
- мислењето на лекарот од соодветна специјалност односно супспецијалност,
- мислењето од тројца лекари од соодветна специјалност од референтната здравствена установа (мислење од лекарски конзилиум),
- примената во текот на болничкото лекување или како продолжение на болничкото лекување,
- временското и/или количинското ограничување на пропишување на лекови,
- одредените дијагностички параметри,
- временските интервали за оценка на ефикасноста на лекувањето.

Член 6

Листата на лекови не може да содржи:

- лекови чиј режим на издавање е без лекарски рецепт, освен во случај кога лекот е неопходен во дијагностика или терапија на одредени болести,
- магистрални лекови,
- лекови за профилакса и лекови кои служат за промена на атлетски способности,
- лекови што се даваат во козметички цели, за престанок на пушење, губење на телесна тежина,

- суплементи на храна, наменети за специфични диети,
- лекови кои што се фиксна комбинација на активните супстанции, ако цената на лекот на големо е пови-сока од збирот на цената на лековите што ја содржат поединечната активна супстанција што влегува во со-ставот на фиксната комбинација на лекот, со иста фар-мацевтска форма и иста јачина како во фиксната ком-бинација.

Член 7

Лековите се ставаат на Листата на лекови, односно се бришат од Листата на лекови врз основа на:

- поднесен предлог за ставање на Листата на лекови од носителот на одобрението за ставање на лек во про-мет,
- предлог на Комисијата за лекови со соодветна АТЦ ознака формирана од Владата на Република Македонија,
- предлог на Министерството за здравство,
- предлог на Министерството за здравство - Бирото за лекови,
- предлог на Фондот за здравственото осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Фондот).

Во согласност со средствата предвидени со финан-сискиот план на Фондот, нов лек, односно лек со одре-дено ИНН, фармацевтска форма и јачина, кој што не се наоѓа на Листата на лекови, може да се стави на Листа-та на лекови согласно одредбите од оваа уредба.

Фондот ја известува Комисијата за лекови со соод-ветна АТЦ ознака формирана од Владата на Република Македонија за предвидениот износ на средства потреб-ни за ставање на нови лекови на Листата на лекови за секоја АТЦ ознака посебно.

Ставањето на лек на Листата на лекови се врши согласно член 8 од оваа уредба, имајќи ги во предвид евентуалните ограничувања од член 5 од оваа уредба и податоците од стручни односно научни публикации, упатствата за медицина базирана на докази, есенцијал-ната листа на лекови на Република Македонија, тера-певтските насоки, резултати од истражувања односно оценки на референтните стручни здруженија, податоци и насоки на Светската здравствена организација, други установи и органи надлежни за цените и плаќањето на здравствени услуги и лекови во други држави, како и податоците од други јавно достапни извори.

Член 8

Лекот се става односно брише од Листата на лекови во зависност од:

- фармакотерапевтските показатели за неопходно-ста од примената на одреден лек во лекувањето,
- фармакоекономските показатели кои што ја пот-врдуваат економската оправданост на лекот, односно анализа на трошок - корист (ефективност),
- формираната цена на лекот на големо.

Член 9

Лекот може да биде бришан од Листата на лекови и ако:

- престане важноста на одобрението за ставање на лекот во промет во Република Македонија и истото не е обновено, а се поминати 18 месеци од истекот на ро-кот на одобрението за лекот,
- најдоцна еден месец од денот на ставањето на ле-кот на Листата на лекови не се обезбеди присуство на лекот во прометот,
- лекот не е континуирано достапен повеќе од шест месеци за пациентите,
- лекот не ги исполнува критериумите согласно оваа уредба (фармакотерапевтски или фармакоеконом-ски причини, цена на лекот),

- е утврдено дека лекот има забрана за производ-ство, промет или треба да се повлече од промет заради штетно делување.

Член 10

Предлогот за ставање на лек на Листата на лекови се поднесува од страна на носителот на одобрението за ставање на лек во промет, преку Министерство за здравство - Биро за лекови до Комисијата за лекови со соодветна АТЦ ознака формирана од Владата на Ре-публика Македонија.

Предлогот од став 1 на овој член може да однесува на еден лек односно нутриенс или на повеќе лекови со исто ИНН, а различна фармацевтска форма и јачина.

Носителот на одобрението за ставање на лекот во промет е одговорен за веродостојноста и точноста на податоците доставени со предлогот од став 1 на овој член.

Член 11

Предлогот од член 10 став 1 од оваа уредба, се до-ставува во хартиена форма во 17 примероци и на еле-ктронски медиум (ЦД/ДВД) во еден примерок, заедно со изјава на законскиот застапник на подносителот де-ка електронската форма на документација одговара на документацијата во хартиена форма.

Кон предлогот од член 10 став 1 од оваа уредба се приложува:

1. одобрение за ставање на лекот во промет во Ре-публика Македонија, односно соодветна документаци-ја за нутриенс,
2. збиен извештај за особините на лекот,
3. упатство за употреба,
4. изјава од подносителот на барањето со која се об-взува дека ќе обезбеди континуирано снабдување на лекот во прометот, најмалку следните 12 месеци од де-нот на ставање на лекот на Листата на лекови,
5. мислење од лекар или фармацевт, специјалист од соодветната област, заверено кај нотар, кое ја илустри-ра терапевтската ефикасност од примената на лекот (не постаро од 12 месеци) и содржи податоци за фармако-терапевтските ефекти на лекот, процена за клиничката примена на лекот во тригодишен период, опис на мо-менталната клиничка пракса во Република Македонија во лекување на болеста поврзано со индикациите што се предмет на барањето, краток опис и коментар на те-рапевтските водичи и протоколи за индикациите за кои се поднесува барање, терапевтска предност на лекот во однос на лековите за иста индикација што се наоѓаат на постоечката Листа на лекови согласно начелата на ме-дицина базирана на докази и список на литература ко-ристена за изработка на мислењето,
6. мислење од фармацевт специјалист од соодветна-та област (фармацевтска информатика или клиничка фармација) или специјалист од фармакоекономија, за-верено кај нотар, кое ги содржи фармакоекономските параметри кои што ја потврдуваат економската оправ-даност од примената на лекот и анализа трошок -ко-рист (ефективност) на лекот, а содржат најмалку пода-тоци за:
 - цена на лекот на големо по ДДД,
 - трошок на терапијата со лекот по пациент, за дол-жина на траење на лекувањето (број на денови), по те-рапевтски циклус или на месечно ниво,
 - трошок на годишна терапија со лекот (за хронична терапија),
 - анализа за минимизација на трошоците, за иста индикација,
 - споредбен однос на трошоците и/или ефектите на терапијата со лекот во однос на останатите лекови, за иста индикација што се на Листата на лекови (техника на моделирање),

- процена на бројот на пациентите кои би го примале лекот, со пресметан финансиски ефект на вкупниот трошок за лекови од страна на Фондот, на годишно ниво,

7. табеларен приказ за присуството на лекот на Листите на лекови за здравствено осигурување во земјите на ЕУ и во други земји од регионот кои имаат споредбени економски системи, доколку лекот е присутен во промет во земјите на ЕУ и други земји од регионот,

8. останати документи согласно член 7 став 4 од оваа уредба за кои подносителот на предлогот смета дека можат да му помогнат во одлучувањето.

Ако предлогот се однесува за нова јачина на лекот што се наоѓа на Листата на лекови, не се приложуваат доказите од ставот 2 точките 5 и 6 на овој член.

Ако предлогот се однесува на лек со нова фармацевтска форма, форма со модифицирано ослободување или нова индикација, се доставуваат сите прилози од ставот 2 на овој член.

Ако предлогот се однесува на нутриенси, не се приложуваат доказите од ставот 2 точките 2 и 6 на овој член.

Член 12

Листата на лекови се ревидира најмалку еднаш годишно.

Член 13

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, освен одредбите од член 11 став 2 точка 6 алинеи 4, 5 и 6 од оваа уредба кои ќе отпочнат да се применуваат од 1 декември 2012 година.

Бр.41-6396/1
11 септември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2913.

Врз основа на член 45 став 2 алинеја 2 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.9.2012 година, донесе

УРЕДБА ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува Методологијата за утврдување на критериумите за распределба на наменските дотации за основното образование по општини за 2013 година.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2013 година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализација, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши финансирање на пренесените надлежности во основното образование.

Член 3

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба наменски се распределуваат на општините на кои им се пренесени основачките права на основните училишта

согласно Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 51/2011, 6/2012 и 100/2012).

Член 4

Критериуми за распределба на наменските дотации во основно образование се: основна сума за општина, број на ученици во основно образование во општината, густина на населеност на општината.

Во распределбата ќе се користи и механизам на прагови (долен и горен праг).

Член 5

Распределба на средствата од наменската дотација за основно образование е според формулата:

$$НДОО = О + ПУО \times С$$

$$ПУО = УО + (УО \times Кг)$$

НДОО - Наменска дотација за основно образование на општина

О - Основна сума по општина

УО - Вкупен број на ученици во општина

ПУО - Пондерираны ученици во општината

С - Стандард (износ) по ученик

Кг - коефициент (пондер) за густина на населеност на општина:

до 20 жители на км² - (1.4)

од 20 до 35 жители на км² - (0.8)

од 35 до 70 жители на км² - (0.6).

Член 6

Средствата определени како наменски дотации се користат за финансирање на пренесените надлежности во основното образование.

Член 7

Средствата за наменски дотации ќе се насочуваат по општини од Буџетот на Република Македонија, преку Министерството за образование и наука, квартално или по динамика во договор со Министерството за финансии.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2013 година.

Бр. 41-6773/1
11 септември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2914.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.9.2012 година, донесе

УРЕДБА ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува Методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основното образование по општини за 2013 година.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2013 година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализација, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши финансирање на пренесените надлежности во основното образование.

Член 3

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се распределуваат на општините на кои им се пренесени основачките права на основните училишта согласно Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија” бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12 и 100/12), и кои ги исполниле условите согласно член 46 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) за финансирање со блок дотации.

Член 4

Критериуми за распределба на блок дотации за основно образование по општини се: основна сума по општина, бројот на ученици во општината, број на ученици во предметна настава, број на ученици со посебни потреби, густина на населеност на општината.

Во распределбата ќе се користи и механизам на прагови (долен и горен праг).

Член 5

Распределба на средствата од блок дотацијата за основно образование е според формулата:

$$\text{БДОо} = \text{О} + \text{ПУо} \times \text{С}$$

$$\text{ПУо} = \text{Уо} + (\text{Уо} \times \text{Кг} + \text{Уп} \times \text{Кп} + \text{Упп} \times \text{Кпп})$$

БДОо - Блок дотација за основно образование за општина

О - Основна сума по општина

ПУо - Пондерираны ученици во општината

С - Стандард (износ) по ученик

Уо - Вкупен број на ученици во општина

Уп - Број на ученици во предметна настава во општина

Упп - Број на ученици со посебни потреби во општина

Кп - коефициент (пондер) за предметна настава (0.2)

Кпп - коефициент (пондер) за ученици со посебни потреби (1)

Кг - коефициент (пондер) за густина на населеност на општина:

до 20 жители на км2 - (0.6)

од 20 до 50 жители на км2 - (0.4)

од 50 до 70 жители на км2 - (0.2).

Член 6

Средствата определени како блок дотации се користат за финансирање на пренесените надлежности во основното образование.

Член 7

Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по општини од Буџетот на Република Македонија, преку Министерството за образование и наука, месечно или по динамика во договор со Министерството за финансии.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2013 година.

Бр.41-6774/1
11 септември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2915.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.9.2012 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ
ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ
И ГРАДОТ СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа уредба се пропишува Методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средното образование по општини и Градот Скопје за 2013 година.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2013 година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализација, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши финансирање на пренесените надлежности во средното образование.

Член 3

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се распределуваат на општините на кои им се пренесени основачките права на средните училишта согласно Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12 и 100/12) и кои ги исполниле условите согласно член 46 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) за финансирање со блок дотации.

Член 4

Критериуми за распределба на блок дотациите за средното образование по општини и Градот Скопје се: основна сума по општина и Градот Скопје, бројот на ученици во средно образование во општината и Градот Скопје и бројот на ученици во стручно образование во општината и Градот Скопје.

Член 5

Распределба на средствата од блок дотацијата за средно образование е според формулата:

$$\text{БДСо} = \text{О} + \text{ПУо} \times \text{С}$$

$$\text{ПУо} = \text{Уо} + \text{Ус} \times \text{Кс}$$

БДСо - Блок дотација за средно образование за општина/Град Скопје

О - Основна сума по општина/Град Скопје

ПУо - Пондерираны ученици во општина

С - Стандард (износ) по ученик

Уо - Вкупно ученици во средно образование во општина/Град Скопје

Ус - Број на ученици во стручно образование во општина/Град Скопје

Кс - Коефициент (пондер) за стручно образование (0.1).

Член 6

Средствата определени како блок дотации се користат за финансирање на пренесените надлежности во средното образование.

Член 7

Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по општини и Градот Скопје од Буџетот на Република Македонија, преку Министерството за образование и наука, месечно или по динамика во договор со Министерството за финансии.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2013 година.

Бр. 41-6775/1 11 септември 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
---	--

2916.

Врз основа на член 17-а став 1 од Законот за користење и располагање на стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.9.2012 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА****Член 1**

Со оваа одлука на општина Кисела Вода и се даваат на трајно користење, без надомест, недвижни ствари, сопственост на Република Македонија и тоа:

- зграда бр. 1, влез 1; ПР со површина 497 м²; ПО со површина од 54 м² и кат 1, број 1 со површина од 20 м², на улица „Сава Ковачевиќ“ бб, на КП бр. 4099, КО Кисела Вода 1, евидентирана во ИЛ бр. 2383 и
- земјиште со вкупна површина од 765 м², на улица „С. Ковачевиќ“, на КП бр. 4099, КО Кисела Вода 1, евидентирано во ИЛ бр. 2383.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3909/1 11 септември 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
---	--

2917.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.9.2012 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОТПАДУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈП МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ИНФРАСТРУКТУРА - СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтни деривати се отпадуваат без надомест 60.000 литри Еуродизел БС на ЈП Македонски железници Инфраструктура - Скопје и тоа по 15.000 литри месечно сметано од денот на влегувањето во сила на оваа одлука до крајот на 2012 година.

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отпадуваат на ЈП Македонски железници Инфраструктура - Скопје за користење како гориво за дрезините, шинските

средства, дизел агрегатот за производство на електрична енергија и целокупната механизација која се користи за одржување на железничката инфраструктура.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на ЈП Македонски железници Инфраструктура - Скопје.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати, да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5938/1 11 септември 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

2918.

Врз основа на член 11, точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.9.2012 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИКОТ ЗА ЗАСТРЕЛ, КОРИСТЕЊЕ НА ДИВЕЧОТ И НЕГОВИ ДЕЛОВИ И УСЛУГИ ВО ЛОВИШТАТА НА ЈП „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ – П.О. – СКОПЈЕ**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Ценовникот за застрел, користење на дивечот и негови делови и услуги во ловиштата на ЈП „Македонски шуми“ п.о. – Скопје, усвоен со Одлука бр.02-827/5 од 27.07.2012 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 27.07.2012 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6128/1 11 септември 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

2919.

Врз основа на член 20 став (3) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.9.2012 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати, бр. 01-507/2 од 8.06.2012 година, усвоена од Управниот одбор на оваа дирекција.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6318/1
11 септември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2920.

Врз основа на член 16 став 1 точка 5 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“, бр.36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/2010 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.9.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СИЛИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА ВЕЖБА „ГРУЗИЈА 2012“ ВО РЕПУБЛИКА ГРУЗИЈА

1. Со оваа одлука се испраќаат републичките сили за заштита и спасување за учество на меѓународната вежба „ГРУЗИЈА 2012“ (во натамошниот текст: вежбата) во организација на НАТО Алијансата, која ќе се одржи во периодот 22 - 28 септември 2012 година, во Република Грузија.

2. На вежбата ќе учествуваат вкупно 14 припадници и тоа:

- тим лидер, заменик тим лидер, офицер за врски и помошник за логистичка поддршка - четири припадници;
- тим за прва медицинска помош со пет припадници;
- тим за спасување од високи објекти со пет припадници.

3. Финансиските трошоци за превозот, сместувањето, исхраната и трошоците на име на дневници за дените поминати во патување на учесниците на вежбата паѓаат на товар на организаторот.

4. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбата ќе ги изврши Дирекцијата за заштита и спасување на Република Македонија.

5. По завршувањето на активностите од вежбата, Дирекцијата за заштита и спасување поднесува извештај до Владата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6356/1
11 септември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2921.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11 и 148/11) и член 25 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.9.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ЗЛЕОВО, ЗА ИЗГРАДБА НА “ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ“ КО ЗЛЕОВО-ВОН Г.Р. ОПШТИНА РАДОВИШ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на општина Радовиш за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за одобрување на Урбанистички план за село Злеово, за изградба на “Основно училиште“ КО Злеово-вон г.р. општина Радовиш.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска Општина број	Имотен Лист број	Катастрск Парцела број	Место Викало	Катастар Куптура	Катаст Класа	Површи во м2	Сопственост
Злеово-вон г.р.	828	1393/1	Гула	нива	4	872м2	Република Македонија
Злеово-вон г.р.	828	1395/1	Гула	нива	4	1234м2	Република Македонија
Злеово-вон г.р.	828	1396/1	Гула	нива	4	389м2	Република Македонија
Злеово-вон г.р.	828	1399/2	Гула	нива	4	2535м2	Република Македонија
Злеово-вон г.р.	828	1400	Зулк	нива	4	281м2	Република Македонија
Злеово-вон г.р.	828	1402/2	Гула	нива	4	562м2	Република Македонија
Злеово-вон г.р.	828	1400/3	Гула	нива	4	562м2	Република Македонија
Злеово-вон г.р.	828	1400/4	Бара	нива	4	281м2	Република Македонија
Злеово-вон г.р.	828	1402/1	Гула	нива	4	727м2	Република Македонија
Злеово-вон г.р.	828	1400/1	Гула	нива	4	564м2	Република Македонија
Злеово-вон г.р.	828	1394/1	Гула	нива	4	1735м2	Република Македонија
Злеово-вон г.р.	828	1397/2	Гула	нива	4	392м2	Република Македонија
Злеово-вон г.р.	828	1401/1	Гула	нива	4	1808м2	Република Македонија
Вкупно:						11941м2	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6376/1
11 септември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2922.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.9.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ ЦЕНТАР Св. ПАНТЕЛЕЈМОН-СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари: маса за имплантанти 1, во вредност од 12.000,00 денари, хигиенски кутии за чување инструменти 2, во вредност од 19.926,00 денари, сет забарски брусеве 1, во вредност од 12.000,00 денари, стоматолошки чекан 1, во вредност од 900,00 денари, забарски сврдли 4, во вредност од 4.200,00 денари, студени облоги 20, во вредност од 2.400,00 денари, физиодиспансер 20, во вредност од 9.360,00 денари, гел за стерилизирање 3, во вредност од 5.400,00 денари, БРФЗ-0-ринг 22, во вредност од 40.600,00 денари, и имплантанти во различни димензии 42, во вредност од 452.000,00 денари.

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки центар Св. Пантелејмон-Скопје.

Член 3

Министерот за здравство, склучува договор со директорот на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки центар Св. Пантелејмон-Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6419/1
11 септември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2923.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08 и 145/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.9.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТПАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА – БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отпапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за правда – Биро за судски вештачења бр.41-2832/4 од 17.04.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6547/1	Заменик на претседателот
11 септември 2012 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

2924.

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/1997, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010, 88/2010, 51/2011, 11/2012 и 80/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.9.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, бр. 02-671 од 9.07.2012 година, донесена од Управниот одбор на оваа агенција.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6556/1	Заменик на претседателот
11 септември 2012 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

2925.

Врз основа на член 18-а став 1 од Законот за Централен регистар („Службен весник на Република Македонија“ број 50/01, 49/03, 109/05, 88/08 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.9.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифата за изменување и дополнување на Тарифата на Централниот регистар на Република Македонија бр.0201-3/14 од 11.06.2012 година, донесена од Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6584/1	Заменик на претседателот
11 септември 2012 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

2926.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање на стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.9.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ, СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Центар за управување со кризи му престанува користењето на движните ствари, 200 парчиња кебиња.

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Казнено-поправниот дом, Струга.

Член 3

Директорот на Центарот за управување со кризи склучува договор со директорот на Казнено-поправниот дом, Струга, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6618/1	Заменик на претседателот
11 септември 2012 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

2927.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ број 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.9.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНАТА УСТАНОВА, ИДРИЗОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Центар за управување со кризи му престанува користењето на движните ствари, 800 парчиња кебиња.

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Казнено-поправната установа, Идризово.

Член 3

Директорот на Центарот за управување со кризи склучува договор со директорот на Казнено-поправната установа, Идризово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6619/1
11 септември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2928.

Врз основа на член 93 од Законот за водостопанствата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2003, 95/2005, 103/2008, 1/2012 и 95/2012)), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.9.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВО „ЈУЖЕН ВАРДАР“
– ГЕВГЕЛИЈА

Член 1

Во Одлуката за основање на Водостопанство „Јужен Вардар“ Гевгелија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/10) во член 8 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Основни средства на Водостопанство „Јужен Вардар“ Гевгелија се и азбестцементни цевки со следните карактеристики:

	F/mm I класа	број	должина/ m	Вкупна должина/ m
1	800 B	8	5.00	40
2	800 C	55	5.00	275
3	700 B	217	5.00	1085
4	600 B	88	5.00	440
5	500 B	39	5.00	195
6	400 B	603	5.00	3015
7	400 C	654	5.00	3270
8	300 B	46	5.00	230
9	300 C	109	5.00	545
10	250 B	1753	3.20	5610
11	250 C	112	5.00	560

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6866/1
11 септември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2929.

Врз основа на член 54 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.9.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се даваат на трајно користење без надомест движни ствари - азбестцементни цевки со следните карактеристики:

	F/mm I класа	број	должина/ m	Вкупна должина/ m
1	800 B	200	5.00	1000
2	400 B	200	5.00	1000

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6866/2
11 септември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2930.

Врз основа на член 19, став 1, точка 9 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2011, 51/2011 и 151/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.9.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ
„ПРЕДИЗВИК 2012“ ВО АП КРИВОЛАК

1. Вежбовната активност „ПРЕДИЗВИК 2012“, ќе се одржи во АП Криволлак, во периодот од 21.09.2012 до 28.09.2012 година. Цел на вежбата е спроведување обука и изведување на боево граѓање со проектили, теоретска обука и обука на симулатори за ракување со MANPADS SA 16.

2. Во рамките на вежбата, се испраќаат 21 моторни возила и персонал од 127 лица на Армијата на Република Македонија и околу 100 припадници на вооружените сили на Република Словенија.

3. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност, во кои влегуваат преместување и исхрана за припадниците на Армијата на Република Македонија, транспорт на персонал и воена опрема (опрема, вооружување и опасни материји), гориво за моторните возила, се на товар на Министерството за одбрана на Република Македонија.

4. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

5. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6901/1
11 септември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2931.

Врз основа на член 62 став 6 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“, бр. 13/05, 14/07, 55/07, 98/08, 83/10, 13/12 и 59/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПОЧЕТНИОТ ИЗНОС НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИЈИТЕ, КАКО ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТОК ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЕДНО ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ВО ОПСЕГОТ 790-862 MHz (ДИГИТАЛНА ДИВИДЕНДА)

Член 1

Се дава согласност на почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за доделување на 1 (едно) одобрение за користење на радиофреквенцискиот опсег 811-821 MHz во пар со 852-862 MHz на целата територија на Република Македонија, а што е утврдено од страна на Агенцијата за електронски комуникации.

Член 2

Почетниот износ на пазарната вредност на радио-фреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од член 1 на оваа одлука изнесува 15.000.000,00 (петнаесет милиони) евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на уплатата.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-7150/1 Претседател на Владата
18 септември 2012 година на Република Македонија,
Скопје м-р Никола Груевски, с.р.

2932.

Врз основа на член 96 став 1 од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09, 24/11 и 53/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.9.2012 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОШИРЕ - НА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ ЗА 2012 ГОДИНА

I

1. Во Програмата за проширена репродукција на шумите за 2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/12), во делот II, во табелата, во точка 1 износот „35.000.000,00“ се заменува со износот „10.000.000,00“ и во вкупно износот „86.000.000,00“ се заменува со износот „12.100.000,00“.

2. Во делот III во воведната реченица износот „86.000.000,00“ се заменува со износот „12.100.000,00“.

Табелата се менува и гласи:

Ред. бр.	Вид на работа / мерка	Извршител	Количина и единична мерка	Цена по единица	Износ (денари)
1.	Пошумување на голини и ерозивни земјишта				
1.1	Во државна сопственост	ЈП „Македонски шуми“ и образовни институции од областа на шумарството	50 ха	60.000,00	3.000.000,00
1.2	Во приватна сопственост	Сопственици на приватни шуми	50 ха	60.000,00	3.000.000,00
2.	Нега со прореди				
2.1	Во државна сопственост	ЈП „Македонски шуми“	100 ха	15.000,00	1.500.000,00
2.2	Во приватна сопственост	Сопственици на приватни шуми	10 ха	15.000,00	150.000,00
3.	Обезбедување на шумски саден материјал	Сопственици на приватни шуми	25.000 броја	15,00	375.000,00
4.	Предвидена заштита на шумите и шумските култури	Шумарски факултет Скопје	-		1.000.000,00
5.	Неизмирени обврски по Програмата за 2011 г.				2.940.400,00
6.	Имплементација на активностите по Програмата				134.600,00
	Вкупно:				12.100.000,00

Точката 1 се менува и гласи: „Пошумување на голини и ерозивни земјишта со садници од точка 1 ќе се врши на локации кои се поголеми од 0,50 ха“.

Точката 3 се брише.

Точките 4 и 5 стануваат точки 3 и 4.

Точките 6 и 7 се бришат.

Точките 8 и 9 стануваат точки 5 и 6.

3. Во делот IV, во ставот 1, по бројот „2“ запирката и бројот „3“ се бришат, а бројот „5“ се заменува со бројот „4“.

Во ставот 2 бројот „4“ се заменува со бројот „3“.

Ставот 3 се брише.

Во ставот 4 кој станува став 3 бројот „8“ се заменува со бројот „5“.

Во ставот 5 кој станува став 4 бројот „9“ се заменува со бројот „6“.

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6364/1 Заменик на претседателот
11 септември 2012 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

2933.

Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 88/08, 10/10 и 51/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.9.2012 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ - РАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ПРЕТПРИЕМНИШТВО - ТО, КОНКУРЕНТНОСТА И ИНОВАТИВНОСТА НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 2012 ГОДИНА

Член 1

Во Програмата за развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средните претпријатија во 2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/12) во член 1 зборовите „10.890.000 (десет милиони осумстотини и деведесет илјади) денари“ се заменуваат со зборовите „9.390.000 (девет милиони триста и деведесет илјади) денари“, а по бројот „425“ се додава бројот „426“.

Член 2

Во член 2, во точка 1 зборовите: „3.000.000 денари“ се заменуваат со зборовите: „1.500.000 денари“.

Точка 4 се брише.

Во точка 5, која станува точка 4, зборовите: „560.000 денари“ се заменуваат со зборовите: „1.310.000 денари“.

Точките 6, 7, 8 и 9 стануваат точки 5, 6, 7 и 8.

Член 3

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6938/1 Заменик на претседателот
11 септември 2012 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

2934.

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 180/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.9.2012 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАН - СИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2012 ГОДИНА

I

(1) Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/12, 46/12 и 82/12) во дел I став (2) износот: „475.738.000,00“ се заменува со износот: „536.938.000“.

Во табелата во точката 1. износот: „320.738.000“ се заменува со износот: „362.528.000“, во точката 1.4. износот: „194.810.000“ се заменува со износот: „240.600.000“ и во точката 1.8. износот: 5.600.000“ се заменува со износот: „1.600.000“.

Во точката 2. износот: „24.000.000“ се заменува со износот: „9.500.000“, а во точката 2.2. износот: „20.500.000“ се заменува со износот: „6.000.000“.

Во точката 3. износот: „131.000.000“ се заменува со износот: „164.910.000“, а точката 3.2. се брише.

Вкупниот износ: „475,738,000“ се заменува со износот: „536,938,000“.

(2) Во ставот (3) износот „112.200.000,00“ се заменува со износот „51.000.000,00“.

Во табелата во точката 1. износот: „64,000,000“ се заменува со износот: „4,000,000“.

Точката 1.1. се брише и точката 1.2. станува точка 1.1..

Точката 2.5. се брише, а точките 2.6., 2.7., 2.8. и 2.9. стануваат точки 2.5., 2.6., 2.7. и 2.8..

Вкупниот износ: „475,738,000“ се заменува со износот: „536,938,000“.

II

(1) Во дел V став (1) износот: „194.810.000,00“ се заменува со износот: „240,600,000“.

(2) Во ставот (3) износот: „23.000.000,00“ се заменува со износот „68,790,000“, а табелата се менува и гласи:

Под-сектор	Износ
Лозарство	23,700,000
Овощарство	22,090,000
Житни култури	15,000,000
Индустриски култури (вклучително и производство на компир)	8,000,000
Вкупно	68,790,000

III

(1) Во дел IX став (1) износот: „5.600.000,00“ се заменува со износот: „1.600.000,00“.

(2) Ставовите (3), (4), (5) и (6) се бришат.

IV

(1) Во делот XI став (1) износот: „20.500.000“ се заменува со износот: „9,500,000“.

(2) Во ставот (3) износот: „18,500,000“ се заменува со износот: „4,000,000“.

V

(1) Во дел XIII став (2) износот: „125.000.000,00“ се заменува со износот: „164,910,000“.

(2) Во став (3) износот: „7.000.000,00“ се заменува со износот: „46,910,000“.

VI

Делот XIV се брише.

VII

(1) Во дел XV ставовите (1), (2) и (3) се бришат.

(2) Ставовите (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) и (11) стануваат ставови (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) и (8).

VIII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6984/1
14 септември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

2935.

Врз основа на член 194 став 3 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/10, 23/11, 47/11, 148/11 и 55/12), министерот за одбрана, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКУПНИНА НА СТАН НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА КОИ НЕ ИМ Е ОБЕЗБЕДЕНО КОРИСТЕЊЕ НА СЛУЖБЕН СТАН

Член 1

Со овој правилник се утврдува висината на надоместокот на трошоци за закупнина на стан на вработените во Армијата на Република Македонија, на кои не им е обезбедено користење на службен стан.

Член 2

Висината на надоместокот на трошоците за закупнина на стан на вработените во Армијата, на кои не им е обезбедено користење на службен стан, се определува според местото на вршењето на службата-гарнизонот во кој се наоѓа станот и според бројот на членовите на семејното домаќинство на вработените.

Член 3

Висината на надоместокот на трошоците за закупнината, во гарнизоните Скопје и Петровец, е во износ на висината на трошоците за одвоен живот.

Висината на надоместокот за трошоците за закупнината во другите гарнизони на Армијата на Република Македонија, е во износ од 80% од износот на висината на трошоците за одвоен живот.

Член 4

Според бројот на членовите на потесното семејство со кои живеат во заедничко домаќинство, висината на надоместоците од член 3 од овој правилник, изнесува и тоа за:

- семејно домаќинство од два члена.....	70%,
- семејно домаќинство од три члена.....	80%,
- семејно домаќинство од четири или повеќе членови.....	90%,
	100%.

Член 5

Со денот на влегување во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за утврдување на критериумите, мерилата и постапката за доделување службени станови на воени старешини и цивилни лица на служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.76/04, 87/04 и 19/05).

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-4596/1
4 септември 2012 година
Скопје

Министер за одбрана,
д-р **Фатмир Бесими**, с.р.

2936.

Врз основа на член 192 став 6 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/10, 23/11, 47/11, 148/11 и 55/12), министерот за одбрана, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА
ЗАКУПНИНА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СЛУЖБЕН
СТАН ЗА ВОЕНИОТ И ЦИВИЛНИОТ ПЕРСОНАЛ
НА СЛУЖБАТА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на остварување на право на закупнина за користење на службен стан на воениот и цивилниот персонал на служба во Армијата на Република Македонија.

Член 2

На воениот и цивилен персонал на кого му е доделен службен стан под закуп од службените станови во сопственост на Република Македонија, му се надоместуваат трошоците за закупнина за стан.

Заради остварување на правото од став 1 на овој член се доставува писмено барање до Комисијата за станбени прашања при Владата на Република Македонија.

Кон барањето од став 2 на овој член се доставуваат следните документи:

- доказ за доделен службен стан на користење,
- договор за закуп, заверен пред нотар и
- изјава за семејна состојба, заверена на нотар.

Член 3

Правото на закупнина за користење на службен стан се остварува од денот на склучувањето на договор за закуп.

Член 4

Воениот и цивилниот персонал кој е преместен во друго место на вршење на служба од местото во кое го користи службениот стан, преку Министерство за одбрана писмено ја известува Комисијата од член 2 од овој правилник, заради остварување на повторно право на закупнина за користење на службен стан.

Член 5

Воениот и цивилниот персонал кој поднел барање за остварување на правото на закупнина за користење на службен стан, односно го остварил ова право, се стекне со стан во лична сопственост во местото на вршење на службата, или член од неговото семејство се стекне со стан во лична сопственост во местото на вршење на службата, писмено ја известува Комисијата од член 2 од овој правилник, за променетата станбена состојба.

Во случајот од став 1 на овој член, воениот и цивилниот персонал го губи правото на закупнина за користење на службен стан.

Член 6

Со денот на влегување во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за определување на висината на надоместокот на трошоците за закупнина на стан („Службен весник на Република Македонија“ бр.4/04 и 19/05).

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-4599/1
4 септември 2012 година
Скопје

Министер за одбрана,
д-р **Фатмир Бесими**, с.р.

2937.

Врз основа на член 11 став 3 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/10, 23/11, 47/11, 148/11 и 55/12), министерот за одбрана, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
И НАЧИНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА
ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ВОЕНИОТ И ЦИВИЛ-
НИОТ ПЕРСОНАЛ НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот и начинот за издавање и одземање на легитимацијата на воениот и цивилниот персонал на служба во Армијата на Република Македонија.

Член 2

Образецот на легитимацијата се печати на картон во светло зелена боја со димензии 6x9 см и е сместен во прозирна заштитна облога.

Предната страна на образецот на легитимацијата содржи: на горниот средишен дел е отпечатен грбот на Република Македонија, под него текстот „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, „МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА“, „АРМИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“; на левата страна има место за фотографија со димензии 2,5x3 см под кое е отпечатен регистарскиот број на легитимацијата; на десната страна е отпечатен симболот на Армијата на Република Македонија со дијаметар 3,5 см, а преку него е отпечатен текстот „ЛЕГИТИМАЦИЈА“ и има место за впишување на податоци за името и презимето, чинот/звањето и Воената пошта на имателот на легитимацијата.

Задната страна на образецот на легитимацијата содржи: отпечатен симбол на Армијата на Република Македонија со дијаметар 5 см; ЕМБГ, податоци за регистарскиот број на личната карта, датумот на издавањето, потпис на овластено лице и место за печат, а под него е отпечатен текстот: „рок на важење 5 години“; Оваа легитимација е исправа со која се докажува статусот на припадникот на воениот/цивилниот персонал; Имателот на легитимацијата е обврзан во вршењето на службата да ја носи легитимацијата и да ја покаже по барање на овластено лице; Во случај на промена на податоците од легитимацијата или губење на истата има-

телот е должен веднаш, а најдоцна во рок од 15 дена тоа да го пријави во Министерството за одбрана; не е дозволено давање на легитимацијата на друго лице на послуга“.

На фотографијата, припадникот на воениот персонал како имател на легитимацијата е во униформа на Армијата на Република Македонија.

Фотографијата на имателот и потписот на овластеното лице кое ја издало легитимацијата се заверуваат со печат на Министерството за одбрана.

Образецот на легитимацијата е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Легитимацијата се обновува на секои пет години, а по истекот на важноста се издава нова легитимација.

Во случај на престанок на работниот однос, или губење на статусот на воен, односно цивилен персонал, легитимацијата се враќа.

Член 4

Во случај на губење на легитимацијата имателот ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа го известува Министерството за одбрана.

Во случај од став 1 на овој член на имателот на легитимацијата му се издава нова легитимација.

Член 5

Легитимацијата се заменува со нова кога поради дотраеност или оштетување ќе стане неупотреблива, кога имателот на легитимацијата ќе ги измени личните податоци, или во случај на промена на чинот, звањето или Воената пошта.

Член 6

Легитимацијата што се враќа или заменува, се поништува.

Член 7

Издадените легитимации се евидентираат во Министерството за одбрана.

Редниот број од евиденцијата под која е извршен упис на податоците се впишува во легитимацијата како регистарски број.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за образецот на воената легитимација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/03).

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-4600/1

4 септември 2012 година

Скопје

Министер за одбрана,

д-р **Фатмир Бесими, с.р.**

Прилог

ОБРАЗЕЦ
НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ВОЕНИОТ И ЦИВИЛНИОТ ПЕРСОНАЛ
НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА АРМИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА фотографија 3 x 2,5 cm регистарски број 000000	ЛЕГИТИМАЦИЈА име _____ презиме _____ чин/звање _____ воена пошта _____
ЕМБГ _____ Датум на издавање _____ МП регистарски број на лична карта _____ Потпис на овластено лице _____ Рок на важење 5 години -Оваа легитимација е исправа со која се докажува статусот на припадник на воениот/цивилниот персонал; -Имателот на легитимацијата е обврзан во вршењето на службата да ја носи легитимацијата и да ја покаже по барање на овластено лице; -Во случај на промена на податоците од легитимацијата или губење на истата, имателот е должен веднаш, а најдоцна во рок од 15 дена да го пријави тоа во Министерството за одбрана; -Не е дозволено давање на легитимацијата на друго лице на послуга.	

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

2938.

Врз основа на член 69 алинеја 2 од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11 и 148/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

**НАРЕДБА
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ СТАНДАРД ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА КАРАНТИНСКИТЕ СТАНИЦИ ЗА УВЕЗЕНИТЕ РАСТЕНИЈА БР. 34****Член 1**

Со оваа наредба се пропишува начинот на спроведување на меѓународниот стандард за проектирање и функционирање на карантински станици за увезените растенија бр. 34.

Член 2

Во постапката за проектирање и функционирање на карантински станици за увезените растенија, може да се примени меѓународниот стандард за проектирање и функционирање на карантински станици за увезените растенија бр. 34 кој е даден во Прилог и е составен дел на оваа наредба.

Член 3

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17- 472/6
август 2012 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог

**ПРОЕКТИРАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА КАРАНТИНСКИ СТАНИЦИ ЗА
УВЕЗЕНИТЕ РАСТЕНИЈА**

Фитосанитарна мерка бр. 34
(2010)

ОДОБРЕНО

Овој стандард беше усвоен во март 2010 год. од страна на Комисијата за Фитосанитарни мерки.

ВОВЕД**ПРЕДМЕТ**

Овој стандард ги опишува општите упатства за проектирање и функционирање на карантински станици за чување на увезените пратки со растенија (**post-entry quarantine – PEQ**), во понатамошниот текст „Карантинска станица (PEQ)“, кои содржат растенија наменети за садење/сеене, кои се изолирани, со цел да се потврди дали кај нив постои зараза со карантински штетни организми.

ЛИТЕРАТУРА

- Фитосанитарни принципи за заштита на растенијата и примена на фитосанитарни мерки во меѓународна трговија Рим, ISPM 1. 2006. IPPC, ФАО.
- Рамка за анализа на ризик од штетни организми. Рим, ISPM 2. 2007. IPPC, ФАО.
- Поимник на фитосанитарни термини. Рим, ISPM 5. 2010. IPPC, ФАО.
- Анализа на ризик од штетни организми за карантински штетни организми вклучувајќи анализа на ризици за животна средини и живите модифицирани организми. Рим, ISPM 11. 2004. IPPC, ФАО.

ДЕФИНИЦИИ

Дефиниции на фитосанитарните термини користени во овој стандард можат да се најдат во ISPM 5 (Поимник на фитосанитарни термини).

ПРЕГЛЕД НА УСЛОВИ

За да се утврдат фитосанитарните мерки за одредени растителни пратки, треба да се изврши анализа на ризик од штетен организам (**PRA-Pest risk analysis**). За одредени пратки NPPO (National Plant Protection Organization – Национална организација за заштита на растенијата) на земјата увозник (во Република Македонија е Фитосанитарната управа) одлучува дали е потребен карантин после увозот, за да се справи со ризиците од штетни организми, кои се идентификувани при анализата на ризик (PRA). Изолирањето на растителната пратка во карантинска станица (PEQ) треба да се користи како фитосанитарна мерка во следните случаи:

- кога е тешко да се открие карантинскиот штетен организам;
- кога е потребно време за да се појави првиот знак или симптом и
- каде што е потребно тестирање или третирање.

За успешно функционирање на карантинската станица (PEQ), формата и начинот на управување, пред се да обезбеди дека било кои карантински штетни организми поврзани со растителните пратки се соодветно изолирани, односно не се подвижни или пак се во состојба да избегаат од неа. Карантинската станица (PEQ) треба да обезбеди чување на растителните пратки на таков начин кој најдобро овозможува:

- набљудување;
- истражување;
- понатамошен преглед;
- тестирање или
- третирање на растенијата.

Карантинските станици (PEQ) можат да бидат составени од:

- обработлива земјоделска површина,
- заштитен објект;
- стакленик и/или
- лабораторија.

Составните делови на карантинските станици кои ќе се користат зависат од видот на увезените растенија и карантинските штетни организми кои можат да бидат поврзани со нив.

Карантинската станица (PEQ), треба да биде соодветно лоцирана и усогласена со физичките и оперативните услови засновани на биологијата на растенијата и на карантинските штетни организми, кои може да бидат потенцијално поврзани со растенијата. Исто така треба да се земе во предвид и влијанието на таквите штетни организми.

Оперативните услови за карантинската станица (PEQ) вклучуваат прописи и политики кои се однесуваат на условите за вработените, техничките и оперативните процедури и чувањето на податоците. Карантинската станица (PEQ) треба да има системи за откривање и идентификација на карантински штетни организми, како и за третирање, отстранување или уништување на заразен растителен материјал и други материјали кои можат да ги засолнуваат овие штетни организми. Карантинската станица треба редовно да е контролирана од страна на Фитосанитарната управа.

Растенијата можат да ја напуштат карантинската станица (PEQ) по завршување на периодот за карантин само ако се утврди дека се слободни од штетни организми.

ПРЕГЛЕД

Увезените растенија се потенцијал за да се внесат карантински штетни организми. Кога се разгледуваат фитосанитарните мерки за такви пратки, Фитосанитарната инспекција треба да примени мерки засновани на начинот на управување со ризик (ISPM 1/2006). Со цел да се процени дали постои ризик од штетен организам и да се одредат соодветни фитосанитарни мерки за одредени насоки, треба да се врши анализа на ризик од штетен организам. За повеќето пратки со кои ќе се тргува на меѓународниот пазар, Националната организација за заштита на растенијата на земјата увозник треба да ги идентификува мерките за управување со ризик, со кои би го намалиле ризикот од штетни организми, како не би имало потреба да се применува карантин после увоз. Од таа причина, за дадени пратки, особено кои содржат растенија за садење, Фитосанитарната управа може да утврди дека е потребен одреден период во карантин.

Во случаи поради неможноста да се потврди присуството на карантински штетни организми во пратката при увоз, Фитосанитарната управа треба да одлучи дали е потребен период во карантин за одредена пратка. Со ова се овозможува тестирање за присуството на штетни организми, време за појавување на знаци или симптоми и доколку е неопходно да се обезбеди соодветен третман.

Изолирањето во карантинската станица (PEQ) е со цел да се спречи бегството на штетните организми кои се заедно со растенијата. Откако ќе завршат потребните активности за преглед, тестирање, третирање и потврдување, пратката може:

- да ја напушти карантинската станица (PEQ);
- да биде уништена или
- да биде задржана како референтен материјал.

Предвидените упатства опишани во овој стандард треба да се земат како релевантни за задржување и на други организми во карантин (карантински штетни организми, корисни организми, агенси за биолошка контрола), за кои треба да бидат исполнети други специфични услови.

УТВРДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД КАРАНТИН ПО УВОЗ НА РАСТЕНИЈАТА КАКО ФИТОСАНИТАРНА МЕРКА

Процена на ризик на штетни организми треба да се врши со цел да се утврдат фитосанитарните мерки за одредени растителни пратки кои содржат растенија за садење или други растенија согласно со ISPM 2/2007 и ISPM 11/2004. Процена на ризик на штетни организми го утврдува ризикот од штетни организми поврзан со растенијата и ги идентификува фитосанитарните мерки, при што може да примени карантин после увоз за одреден период, за управување со ризикот. Физичките и оперативни карактеристики на карантинската станица (PEQ), го одредуваат степенот на изолираност кој го обезбедува карантинска станица (PEQ) и нејзината способност да соодветно изолира одредени видови на карантински штетни организми.

Откако ќе биде утврдена мерката за карантин по увоз на растенијата од страна на Фитосанитарната управа, треба да утврди дали оваа мерка може да биде извршена од страна на некоја од наведените Карантински станици (PEQ):

- постоечката (со изолирани земјоделски површини) без измени;
- постоечката со измена на структурните или оперативните услови;
- проектирање и конструирање на нова и
- користење на карантин во друга област или држава.

УСЛОВИ

1. Општи услови за карантинската станица (PEQ)

Условите на карантинските станици (PEQ) за растителните пратки треба да ги имаат во предвид: биологијата на растенијата, биологијата на карантинските штетни организми и биологијата на векторите кои можат да бидат потенцијални преносители, а особено нивната распространетост и начинот на нивното ширење. Успешното изолирање во карантин на растителните пратки подразбира:

- спречување од бегство на било кои поврзани карантински штетни организми;
- спречување штетни организми кои се наоѓаат во подрчјето надвор од карантинската станица (PEQ) да влезат во неа и
- спречување на изнесување преку вектори на карантински штетни организми надвор од карантинската станица (PEQ).

2. Посебни услови за карантинска станица (PEQ)

Карантинската станица (PEQ) може да се состои од еден или повеќе компоненти: обработлива земјоделска површина, изолиран (безбеден) објект, стакленик и/или лабораторија. Објектите од карантинските станици (PEQ) кои ќе се користат, треба да бидат во согласност со видот на увезените растенија и карантинските штетни организми кои се поврзани со нив.

При утврдување на условите за карантинска станица (PEQ), Фитосанитарната управа треба да ги земе во предвид сите соодветни околности (местоположбата, физичките и оперативните услови, објектите за преработка на отпад како и достапноста на соодветните системи за откривање, дијагностицирање и третирање на карантинските штетни организми). Фитосанитарната управа треба да гарантира дека е задржано потребното ниво на изолација со редовни прегледи и ревизии.

2.1 Местоположба

При утврдување на местоположбата на карантинска станица (PEQ), треба да се разгледа следното:

- ризиците од случајното бегство на карантинските штетни организми;
- можноста за рано откривање при нивното бегство и
- можноста од примена на ефикасни мерки за справување во случај на бегство.

Карантинската станица (PEQ) треба да обезбеди соодветна изолација и стабилност (да биде минимална изложеноста на екстремни климатски или почвени услови). Треба да се земе во предвид соодветна изолираност од осетливите растенија и сродни растителни видови (локација подалеку од земјоделско или хортикултурно производство, шуми или области со висок биодиверзитет).

2.2 Физички услови

Физичкиот изглед на карантинската станица (PEQ) треба да ги има во предвид условите за развој на растенијата, биологијата на карантинските штетни организми кои се потенцијално поврзани со пратката, начинот на работење во истата и предвиди услови при итни случаи (во случај на недостиг на електрична енергија или водоснабдување). Административните објекти и придружната инфраструктура според потребата да е достапна и да бидат соодветно изолирана од растенијата кои се наоѓаат во карантинската станица (PEQ).

Физичките услови вклучуваат:

- оградување на карантинската станица (PEQ);
- изолација на обработливата земјоделска површина;
- поделба на внатрешниот пристап во зоните со различни степени на изолираност;
- градежни делови (сидови, подови, покрив, врати, мрежи и прозорци);
- соодветна големина на карантинската станица (PEQ) (поефективна работа на карантинската станица (PEQ) и придружните постапки);
- прегради за внатрешно раздвојување на растителните пратки;
- пристап до карантинската станица (PEQ) како и во нејзината внатрешност (како би се избегнало движењето во области каде се одгледуваат карантинските растенија);

- проектирање на начин на отварање (врати, прозорци, отвори за воздух, канализација и други можности);
- системи за третирање (воздух, вода, цврст и течен отпад);
- опрема (специјализирани биолошки безбедни шкафови, автоклави);
- приклучок до вода и електрична енергија, вклучително и помошни генератори;
- дезинфекција на нозе при влез;
- просторија за деконтаминација на вработените и облеката;
- употреба на знаци;
- безбедносни мерки и
- пристап до објектите за управување со отпад.

2.3 Оперативни услови

Карантинската станица (PEQ) треба да биде управувана или да биде овластена и контролирана од страна на Националната организација за заштита на растенијата на земјата увозник.

При работата на карантинската станица (PEQ) ќе бидат потребни посебни мерки за управување со идентификуваните ризици кои се поврзани со растителните пратки во карантинската станица (PEQ). Прирачникот за постапки треба да е одобрен од страна на Фитосанитарната управа и истиот детално да ги пропишува постапките по кои карантинската станица (PEQ) ќе ги исполнува нејзините цели.

Оперативните услови вклучуваат соодветни политики и прописи, кои се однесуваат на управување на прегледот, редовна контрола, обука на вработените, општа работа на карантинската станица (PEQ), водење на евиденција за следење на движењето на растенијата, планирање при вонредни ситуации, здравје, безбедност и документација.

2.3.1 Критериуми за кадарот

Критериумите вклучуваат:

- соодветно квалификуван менаџер, кој има целосна одговорност за оддржувањето на карантинската станица (PEQ) како и за сите нејзини активности;
- квалификуван кадар со овластување за оддржување на карантинската станица (PEQ) и придружните активности и
- соодветно квалификуван научен кадар за научна поддршка или брз пристап до него.

2.3.2 Технички и оперативни процедури

Техничките и оперативните услови на карантинските станици треба да бидат документираны во Прирачникот за постапки, кој вклучува:

- ограничување на бројот на растенијата кои ќе бидат задржани во карантинската станица (PEQ), со што во ниту еден случај нема да се надмине капацитетот на карантинската станица (PEQ), оневозможувајќи преглед односно загрозувајќи го карантинот;
- обезбедување на соодветно просторно одделување на различни пратки односно лотови (делови од пратки), во рамките на карантинската станица (PEQ);

- одредба за дезинфицирање на карантинската станица (PEQ) пред префрлување на растенијата или во случај на појава на штетен организам;
- манипулации и санитарни постапки кои спречуваат ширење на штетни организми преку рацете, алатот за резидба, обувките и облеката, како и постапките за дезинфекција на површините во карантинската станица (PEQ);
- опис на постапките за постапување со растенијата, земање на примероци и нивно транспортирање во дијагностички лаборатории за испитување и тестирање на карантинските штетни организми;
- по потреба, користење на специјална опрема за изолација (биолошки безбедни садови, кафези);
- одредба за процена и контрола на опремата (автоклави и биолошки безбедни простории), со нејзиното одржување и калибрирање;
- користење на специјална или заштитна опрема за еднократна лична употреба;
- одредба за следење при појава на штетен организам во карантинската станица (PEQ) и нејзината околина (користење на стапици);
- соодветен преглед и/или тестирање за откривање на карантински штетни организми;
- ефикасни планови во случаи на нарушувања или пропусти со карантинот (пожари, случајно ослободување на растенијата или штетните организми од карантинската станица (PEQ), прекин на електрична енергија или други итни случаи);
- постапка за справување при пропусти, вклучувајќи соодветно третирање или уништување на растителниот материјал заразен со карантински штетни организми и зачувување на примероци доколку е потребно;
- систем кој ќе овозможи целосно следење на пратките низ карантинската станица (PEQ) (системот за следење треба да користи единствен идентификатор од пристигнувањето на пратката со растенијата за време на ракување, третирање и тестирање, до ослободувањето или уништувањето на заразената пратка);
- критериуми за утврдување на нарушувањето на карантинот и системот за известување, со цел да се обезбеди навремено пријавување до Фитосанитарната управа на било какви нарушувања и усвоените мерки;
- постапки кои опишуваат како се: ревидираат, дополнуваат и контролираат документите;
- распоред на внатрешните и надворешните контроли, со цел да се провери дали карантинската станица (PEQ) ги исполнува условите (структурниот интегритет и хигиенските услови);
- одредби за отстранување и деактивирање на заразените пратки;
- постапки за деконтаминирање и отстранување на отпадот, вклучувајќи ја амбалажата како и супстратите за одгледување;
- ограничување на контактот на вработените со растенијата кои можат да претставуваат ризик надвор од карантинската станица (PEQ);
- начин на контрола на влегувањето на овластениот кадар или посетителите (придружба на посетители, ограничувања на пристапот, систем на снимање на посетителите) и
- постапка за утврдување дали целиот кадар е соодветно квалификуван, по потреба се вклучува обука и тестирањето за компетентост.

2.3.3 Водење на евиденција во карантинската станица

Евиденцијата која ја води карантинската станица треба да ги содржи следните податоци:

- план на местоположбата на карантинската станица (PEQ) означувајќи ја нејзината поставеност како и сите влезови и точки за пристап до истата;
- евиденција на сите активности спроведени во карантинската станица (PEQ) (активности на вработените, прегледите, откривањето на штетни организми, нивната идентификација, тестирањето, третирањето, отстранувањето или ослободувањето на растителните пратки од карантин);
- евиденција на сите растителни пратки во карантинската станица (PEQ) и нивното место од каде потекнуваат;
- евиденција на опремата;
- список на вработените лица во карантинската станица (PEQ) како и на лицата кои се овластени да влегуваат во неа (или во одредени делови на карантинска станица (PEQ));
- евиденција на обуки и вештини кои ги поседува кадарот и
- евиденција на посетителите.

2.4 Дијагноза и отстранување на карантинските штетни организми или вектори

Карантинската станица (PEQ) треба да поседува систем за следење на појава на штетните организми во истата како и во нејзината близина, со цел да се откријат и идентификуваат карантинските штетни организми или нивните потенцијални вектори. Неопходно е карантинската станица (PEQ) да има влијание на дијагностичката експертиза од вработените или на друг начин. Во секој случај, конечната дијагностичка одлука останува на Фитосанитарната управа.

Карантинските станици (PEQ) треба да имаат пристап до експертиза и објекти или опрема за третирање, отстранување или уништување на заразениот растителен материјал во најкраток можен рок кој е откриен во истата.

2.5 Ревизија на карантинската станица (PEQ)

Фитосанитарната управа треба да гарантира дека карантинската станица (PEQ) е службено ревидирана по нормативна основа, за да се потврди дека истата ги исполнува физичките и оперативните услови.

3. Завршување на процесот во карантинската станица (PEQ)

Растителните пратки треба да бидат ослободени од карантинската станица (PEQ) само доколку се утврди дека се слободни од карантински штетни организми.

Растенијата за кои ќе се утврди дека се заразени со карантински штетни организми треба да бидат третирани за да се отстрани заразата или да бидат уништени. Уништувањето треба да се врши на начин со кој ќе се отстрани секоја можност од бегство на штетниот организам од карантинската станица (PEQ) (хемиско уништување, спалување, автоклавирање).

Во посебни околности заразените или потенцијално заразените растенија можат да бидат:

- испратени во друга карантинска станица (PEQ), на понатамошно испитување, тестирање или третирање;
- вратени во земјата на потекло или испратени во друга земја под безбедни услови кои се во согласност со фитосанитарните услови за увоз на земјата увозник или во согласност на соодветната Национална организација за заштита на растенијата и

- чувани како референтен материјал за техничка или научно истражувачка работа во услови на карантин.

При такви услови, било каков ризик од штетните организми поврзан со движењето на растенијата треба да биде целосно надминат.

Завршувањето на карантинот во карантинската станица (PEQ) треба да биде документиран од страна на Фитосанитарната управа.

УСЛОВИ ЗА КАРАНТИНСКА СТАНИЦА ЗА УВЕЗЕНИ РАСТЕНИЈА (PEQ - post-entry quarantine)

Условите за карантинска станица за увезените растенија се усвоени од страна на Комисијата за Фитосанитарни мерки во март 2010.

Овој прилог е за референтни цели и не е нормативен дел од стандардот.

Карантинската станица (PEQ) за растителни пратки, од страна на Националната организација за заштита на растенијата може да ги земе во предвид дадените услови. Условите се базираат на биологијата на карантинските штетни организми кои се потенцијално поврзани со растенијата. Покрај дадените услови, можат да бидат потребни и други услови за справување со ризик од одредени штетни организми.

Општи услови за карантинска станица за увезените растенија (PEQ)
• Физичко одвојување на растенијата од другите подрачја, вклучително и канцелариите кои ги користи кадарот; • Соодветни заштитни мерки, кои гарантираат дека на растенијата не може да им се пристапи или да бидат остранети од карантинската станица (PEQ) без соодветно овластување; • Одгледување на растенијата на супстрат ослободен од штетни организми (стерилизирана саксиска мешавина или почвен супстрат); • Одгледување на растенијата на работни маси; • Обезбедување на соодветни услови за одгледување на увезените растенија (температура, светлина, влажност); • Обезбедување на погодни услови за испровоцирање кај растенијата на знаци односно симптоми на штетните организми; • Контрола на локалните штетни организми (глодари, белокрылки, мравки) и заклучување од карантинската станица за увезени растенија со пломбирање на сите места на влез, вклучително електрични и водоводни канали (освен обработливи земјоделски површини); • Системот и средствата за стерилизација, деконтаминација или уништување на отпадот (вклучувајќи заразени растенија) и опремата (за резидба), пред да се отстрани од карантинската станица (PEQ); • Соодветен систем за наводнување, за да се спречи пренесувањето на штетните организми;

• Кај стаклениците и заштитните објекти: површините да бидат достапни и направени од мазен и отпорен материјал за лесно чистење и ефикасна деконтаминација; • Кај стаклениците и заштитните објекти: таваните и сидовите треба да бидат направени од материјал отпорен на распаѓање и од напад на инсекти како и останати членконоги; • Носење на заштитна облека (специјален лабораториски мантил и обувки или заштитни навлаки за чевли, ракавици за еднократна употреба) од страна на сите вработени и посетителите, која ќе биде отстранета на излез од карантинската станица (PEQ) и • Деконтаминација на вработените по излегувањето од карантинската станица (PEQ), во подрачјата во неа кои содржат ризичен материјал.	
Биолошки карактеристики (на карантинските штетни организми)	Услови на Карантинската станица за увезените растенија
Штетни организми кои се пренесуваат исклучиво со пресадување (одредени вируси или фитоплазми, каде се знае дека се отсутни векторите)	• Капацитетите на објектот на карантинската станица (PEQ) можат да се состојат од обработлива земјоделска површина, заштитен објект, стакленик или лабораторија; • Добро оградена карантинската станица (PEQ); • Соодветна изолација од потенцијалните домаќини и • Ограничување на количини на материјал на домаќинот, односно само во количини за потребите на карантинската станица (PEQ).
Штетни организми кои се шират единствено преку почва, вода или пак со помош на вектори кои исто така се шират преку почвата и водата (цистични нематоди и неповируси)	• Објектите на карантинска станица (PEQ) можат да се состојат од заштитни објекти, тунел или стакленик; • Затворени прозорци и врати кога не се во употреба, а кога се отворени прозорците да се заштитени со мрежа; • Базени за дезинфекција на нозе; • Непропустлив под; • Соодветен третман на отпад и вода (кои влегуваат и излегуваат од карантинската станица (PEQ)); • Елиминирање на карантински штетни организми; • Соодветно одделување на растенија од почва; • Спречување на отпадната вода да дојде во контакт до изворите на вода, кои се користат за наводнување на растенијата домаќини и • Стапици во почвата поставени во каналите.

Штетните организми или нивните вектори кои се пренесуваат преку воздух или се подвижни и се поголеми од 0.2 мм (лисни вошки)

- Објектите на карантинската станица (PEQ) можат да се состојат од заштитни објекти, стакленик или лабораторија;
- Автоматски (самозатварачки) и херметички врати, со соодветни дихтунзи и бришачи;
- Влез низ две врати кои се одделени со претсобје или трем;
- Мијалник, каде рацете се мијат без допир на славината, сместено во ходник;
- Ходник со инсектицидно прскање;
- Мрежи со отвор помал од 0.2 мм (сито 70) (за заштитните објекти и за отворите) за да се спречи влез или бегство на штетни организми или вектори;
- Алтернативниот материјал-домаќин за штетен организам не треба да биде на достапно растојание на ширење на штетниот организам или вектор, од Карантинската станица за увезени растенија (од било кој правец);
- Програма за мониторинг на штетен организам, која вклучува употреба на лепливи стапици, светлечки стапици или други уреди за следење на инсекти;
- Треба да се обезбеди внатрешен насочен проток на воздух за греење, вентилација и на системот за климатизација;
- Систем за резервно напојување со електрична енергија за системите за вентилација и другата опрема и
- Стерилизација или деконтаминација на отпад и опрема (за спроведување на резидба) пред нивното отстранување од Карантинската станица за увезени растенија.

Штетните организми или нивните вектори кои се пренесуваат преку воздухот или се подвижни и се со големина помала од 0.2 мм (крлежи или трипсови)

- Објектите на карантинската станица (PEQ) можат да се состојат од стакленик (оранжерија) направена од стакло, поликарбонат или двослојна пластика или лабораторија;
- Автоматски (самозатварачки) добро прилегнати херметички врати, со соодветни дихтунзи и бришачи;
- Влез преку две врати кои се одделени со претсобје или трем;
- Мијалник, каде рацете се мијат без допир на славината, сместено во ходникот;
- Ходник со инсектицидно прскање;
- Алтернативниот материјал-домаќин за штетен организам не треба да биде на достапно растојание на ширењето на штетниот организам или вектор, од карантинската станица (PEQ) (од било кој правец);
- Програма за мониторинг на штетен организам, која вклучува употреба на лепливи стапици, светлечки стапици или други уреди за следење на инсекти;
- Треба да се обезбеди внатрешен насочен проток на воздух за греење, вентилација и на системот за климатизација;
- Високо ефикасно филтрирање на честичките од воздухот (High-efficiency particulate air HEPA), со Хепа-филтри, за да бидат задржани 99.97 % од честичките со 0,3 микрони дијаметар;
- Стерилизација или деконтаминација на отпад и опрема (за спроведување на резидба) пред нивно отстранување од карантинската станица (PEQ).;
- Резервен систем за напојување со електрична енергија како и за системите за климатизација, за негативен воздушен притисок и останатата опрема и
- Оперативни системи за влез и излез на воздух, за да во секој момент да се обезбеди постојан проток на воздух насочен кон внатрешноста.

Штетни организми кои се многу подвижни или лесно се шират (габи предизвикувачи на 'рѓавост и аеробни бактерии)

- Објектите на карантинската станица (PEQ) можат да се состојат од стакленик направен од отпорно некршливо стакло, дупли ѕидови од поликарбонат или лабораторија;
- Дезинфекција на нозете во дезинфициенс;
- Автоматски (самозатварачки) и добро прилегнати херметички врати, со соодветни дихтунзи и бришачи;
- Влез преку две врати кои се одделени со претсобје или трем;
- Мијалник, каде рацете се мијат без допир на славината, сместен во ходник;
- Алтернативниот материјал-домаќин за штетен организам не треба да биде на достапно растојание на ширењето на штетниот организам или вектор, од карантинската станица (PEQ) (од било кој правец);
- Треба да се обезбеди внатрешен насочен проток на воздух за греење, вентилација и на системот за климатизација;
- Систем за резервно напојување со електрична енергија за системите за климатизација, за одржување на негативен воздушен притисок и за другата опрема;
- Да нема директен пристап во карантинската станица (PEQ) од областа околу неа;
- Автоматика за затварање на вратите во предсобјето, така да може да биде отворена само едната врата во исто време;
- Високо ефикасно филтрирање на честичките во воздухот (High-efficiency particulate air HEPA), со Хепа-филтри или нивни еквиваленти, за да бидат задржани 99.97 % од честичките со 0.3 микрони дијаметар;
- Целиот излезен воздух да биде филтриран низ ХЕПА-филтри;
- Стерилизација и деконтаминација на цврст и течен отпад и опрема (за спроведување на резидба) пред нивно отстранување од карантинската станица (PEQ);
- Оперативен систем за влез и излез на воздух за да се обезбеди постојан проток на воздух насочен кон внатрешноста;
- Инсталирање на безбедносен алармен систем;
- Туш кабина (потребна за вработените пред напуштање на карантинската станица (PEQ)) и
- Систем за следење на оперативните процеси, како што се разликите во притисокот и третманот на отпадни води, како би се спречиле несаканите последици.

2939.

Врз основа на член 69 алинеја 2 од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ број 29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11 и 148/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

НАРЕДБА**ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ СТАНДАРД ЗА ФИТОСАНИТАРНИ ПРИНЦИПИ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И ПРИМЕНА НА ФИТОСАНИТАРНИ МЕРКИ ВО МЕЃУНАРОДНАТА ТРГОВИЈА БР. 1****Член 1**

Со оваа наредба се пропишува начинот на спроведување на меѓународниот стандард за фитосанитарни принципи за заштита на растенијата и примена на фитосанитарни мерки во меѓународната трговија бр.1.

Член 2

Во постапката за спроведување на фитосанитарни принципи за заштита на растенијата и примена на фитосанитарни мерки во меѓународната трговија, може да се примени меѓународниот стандард за фитосанитарни принципи за заштита на растенијата и примената на фитосанитарни мерки во меѓународната трговија бр.1 кој е даден во Прилог и е составен дел на оваа наредба.

Член 3

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17- 490/6
август 2012 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог

ФИТОСАНИТАРНИ ПРИНЦИПИ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И ПРИМЕНА НА ФИТОСАНИТАРНИ МЕРКИ ВО МЕЃУНАРОДНАТА ТРГОВИЈА

Фитосанитарна мерка бр. 1
(2006)

ОДОБРЕНО

Овој стандард е усвоен на 27-та Седница на Конференцијата на ФАО во ноември 1993 година како: *Принципи на растенијата во карантин поврзани со меѓународната трговија*. Првата измена беше одобрена од страна на Комисијата за фитосанитарни мерки во април 2006 година, како што е сегашниот стандард ISPM бр. 1 (2006).

ВОВЕД

ПРЕДМЕТ

Овој стандард ги опишува фитосанитарните принципи за заштита на растенијата, кои се опфатени во Меѓународната конвенција за заштита на растенијата (IPPC) и се објаснети во нејзините Меѓународни стандарди за фитосанитарни мерки. Стандардот ги опфаќа принципите за заштита на растенијата кај култивирани и некултивирани растенија, дива флора и водни растенија. Тие се однесуваат на примената на фитосанитарни мерки при меѓународно движење на луѓе, стоки и превозни средства, а се својствени за целите на IPPC. Стандардот не е алтернатива на IPPC, проширување на постојните обврски или толкување на некоја спогодба или законодавство.

ЛИТЕРАТУРА

Спогодба за примена на санитарните и фитосанитарните мерки 1994. Светска Трговска Организација, Женева.

Поимник на фитосанитарни термини 2006. ISPM No. 5. ФАО, Рим.

Меѓународна конвенција за заштита на растенијата, 1997. ФАО, Рим.

Сите меѓународни стандарди за фитосанитарни мерки.

ДЕФИНИЦИИ

Дефиниции на фитосанитарните термини употребени во овој стандард може да се најдат во ISPM бр. 5 (*Поимник на фитосанитарни термини*).

ПРЕГЛЕД НА УСЛОВИ

Овој стандард ги опишува основните принципи во рамка на IPPC: суверенитет, потреба, управување со ризик, минимално влијание, транспарентност, усогласеност, недискриминација, техничка оправданост, соработка, еквивалентност на фитосанитарни мерки и измена. Овој стандард ги опишува оперативните принципи според IPPC, кои се однесуваат на воспоставување, спроведување и следење на фитосанитарните мерки, како и одржливост на официјалните фитосанитарни системи. Оперативните принципи се:

- анализа на ризик од штетни организми;
- набројување на штетни организми;
- препознавање на подрачја ослободени од штетни организми и подрачја со низок степен на распространетост на штетни организми;

- надзор на регулирани штетни организми;
- системски пристап;
- надзор;
- известување за штетни организми;
- фитосанитарна сертификација;
- фитосанитарен интегритет и безбедност на пратки;
- брзо дејствување;
- итни мерки;
- постоење на Национална организација за заштита на растенијата;
- решавање на спор;
- избегнување на непотребни одлагања;
- известување за неусогласеност;
- размена на информации и
- техничка помош.

ПРЕГЛЕД

Оригиналната верзија на ISPM бр. 1 (*Принципи за растенијата во карантин поврзани со меѓународната трговија*) била одобрена како референтен стандард на 27-та седница на Конференцијата на FAO во 1993 година, која била разгледувана при водење на преговорите за Спогодбата за примена на санитарни и фитосанитарни мерки на Светската трговска организација – Спогодба за санитарни и фитосанитарни мерки (во понатамошниот текст: Спогодба за SPS). Спогодбата за SPS помогнала да се разјаснат некои од елементите кои биле предмет на дискусии во тоа време. Спогодбата за SPS е донесена во април 1994 година и од тогаш е стекнато искуство за нејзина практична примена во однос на фитосанитарните мерки.

Новиот ревидиран текст на IPPC бил донесен на Конференцијата на FAO во 1997 година. Има многу промени во однос на верзијата на Конвенцијата од 1979 година. Ревизијата на IPPC во 1997 година наметнала потреба за да се ревидира ISPM бр. 1.

Освен Спогодбата за SPS постојат и други меѓународни конвенции, кои директно или индиректно се засегнати со заштита на растенијата.

Овој стандард има за цел да помогне во прифаќањето на IPPC и дава упатства за основните компоненти во фитосанитарните системи. Пропишаните принципи ги објаснуваат клучните компоненти на IPPC. Во некои ситуации, се предвидени и дополнителни упатства за овие компоненти. Толкувањето на овој стандард треба да биде во согласност со целосниот текст на IPPC. Цитатите од IPPC се наведени во наводници и со закосени букви.

ПРИНЦИПИ

Овие принципи се однесуваат на правата и обврските на договорните страни на IPPC. Тие треба да се разгледуваат колективно, во согласност со целосниот текст на IPPC и да не се толкуваат поединечно.

1. Основни принципи

1.1 Суверенитет

Договорните страни имаат суверена власт, во согласност со важечките меѓународни договори, да ги пропишат и усвојат фитосанитарните мерки за заштита на здравјето на растенијата во рамките на нивните територии и да го утврдат нивното соодветно ниво на заштита на здравјето на растенијата.

Во однос на фитосанитарните мерки, IPPC предвидува:

„Со цел да спречат внесување и/или ширење на регулирани штетни организми на нивните територии, договорните страни имаат суверена власт да го контролираат, во согласност со важечките меѓународни договори, увозот на растенија и растителни производи и други контролирани производи и за таа цел можат:

- а) да пропишат и да донесат фитосанитарни мерки во врска со увозот на растенија, растителни производи и други контролирани производи (преглед, забрана за увоз и третман);*
- б) да забранат увоз, да ги задржат или да побараат третман, уништување или отстранување од територијата на Договорната страна, на растенија, растителни производи и други контролирани производи или пратки со нив, кои не се во согласност со фитосанитарните мерки пропишани или донесени во одредбите од став (а);*
- в) да го забранат или ограничат движењето на регулираните штетни организми на своите територии и*
- г) да го забранат или ограничат движењето на агенсите за биолошка контрола и други организми за фитосанитарни потреби, за кои се смета дека се од корист на нивните територии“ (Член VII.1).*

При вршењето на оваа надлежност и *„Со цел да се сведе на минимум попречувањето на меѓународната трговија, ...“ (Член VII.2)* секоја Договорна страна се обврзува да постапува во согласност со одредбите од член VII.2 на IPPC.

1.2 Потреба

Договорните страни може да применат фитосанитарни мерки, само кога таквите мерки се неопходни за да се спречи внесувањето и/или ширењето на карантински штетни организми или да се намали економското влијание на регулираните некарантински штетни организми. Во однос на ова, IPPC предвидува: *„Договорните страни во рамките на нивното фитосанитарно законодавство не треба, да преземат ниту една од мерките утврдени во ... освен ако таквите мерки се сметаат за неопходни во фитосанитарните заклучоци ... “ (Член VII.2a)* Член VI.1b наведува дека *„Договорните страни можат да побараат фитосанитарни мерки за карантински штетни организми и регулирани некарантински штетни организми, доколку тие мерки се ... ограничени на она што е потребно за да се заштити здравјето на растенијата ...“.* Член VI.2 наведува дека *„Договорните страни не треба да бараат фитосанитарни мерки за нерегулирани штетни организми.“*

1.3 Управување со ризик

Договорните страни треба да ги применуваат фитосанитарните мерки врз основа на политиката на управување со ризик, признавајќи дека ризикот од ширење и внесување на штетни организми секогаш постои при увозот на растенија, растителни производи и други регулирани производи. Договорните страни *„...треба да воведат само фитосанитарни мерки кои се ... во согласност со опфатениот ризик од штетни организми ... “ (Член VII.2g)*

1.4 Минимално влијание

Договорните страни треба да применуваат фитосанитарни мерки со минимално влијание. Во однос на ова, IPPC предвидува дека тие *„... треба да воведат само фитосанитарни мерки кои ... ги претставуваат минималните достапни*

рестриктивни мерки, и резултираат со минимална пречка за меѓународното движење на луѓе, стоки и превозни средства.“ (Член VII.2g)

1.5 Транспарентност

Договорните страни треба да ги стават на располагање релевантните информации, како што е утврдено во IPPC. Во врска со ова, IPPC го наведува следново:

- „... договорните страни, веднаш по нивното донесување, ги објавуваат и пренесуваат фитосанитарните услови, ограничувања и забрани на која било договорна страна или страни кои тие веруваат дека може да бидат директно засегнати од таквите мерки.“ (Член VII.2b);
- „Договорните страни, по барање, го ставаат на располагање на која било договорна страна образложението за фитосанитарни услови, ограничувања и забрани.“ (Член VII.2c);
- „Договорните страни ... соработуваат во размена на информации за штетни организми на растенијата...“ (Член VIII.1 и 1a);
- „Договорните страни, на најдобар можен начин, ги утврдуваат и ажурираат листите на регулирани штетни организми ... и ги ставаат таквите листи на располагање ...“ (Член VII.2i) и
- „Договорните страни, на најдобар можен начин, ... ги развиваат и ажурираат соодветните информации за статусот на штетните организми ... Овие информации се ставаат на располагање ...“ (Член VII.2j).

1.6 Усогласување

Договорните страни треба да соработуваат во развојот и усогласувањето на стандардите за фитосанитарни мерки. Во овој поглед, IPPC предвидува дека „Договорните страни се согласни да соработуваат во развојот на меѓународните стандарди ...“ (Член X.1). Договорните страни треба „... да ги земат во предвид меѓународните стандарди кога ги преземаат активностите поврзани со оваа конвенција.“ (Член X.4). „Договорните страни ја поттикнуваат која било држава или организација членка на ФАО, која не е членка на оваа конвенција ... да ги применува фитосанитарните мерки во согласност со одредбите на оваа конвенција и сите донесени меѓународни стандарди наведени подолу.“ (Член XVIII)

1.7 Недискриминација

Договорните страни во согласност со IPPC, треба да применуваат фитосанитарни мерки без дискриминација помеѓу договорните страни, доколку истите го имаат истиот фитосанитарен статус и применуваат исти или еднакви фитосанитарни мерки.

Договорните страни треба да применуваат фитосанитарни мерки без да вршат дискриминација како кај домашни така и кај меѓународни фитосанитарни ситуации.

Во врска со ова, IPPC предвидува:

- фитосанитарните мерки „... не треба да се применуваат на таков начин што ќе претставуваат средства за субјективна или неоправдана дискриминација или прикриено ограничување, особено на меѓународната трговија.“ (Преамбула) и
- договорните страни можат да побараат фитосанитарни мерки, доколку таквите мерки се „... Не построги од мерките кои се применуваат за истите штетни организми, ако се присутни на територијата на договорната страна-увозник.“ (Член VI.1a).

1.8 Техничка оправданост

Договорните страни технички ги оправдуваат фитосанитарните мерки „...врз основа на постигнатите заклучоци со употреба на соодветна анализа на ризик од штетни организми или, каде што е применливо, други споредливи истражувања и оценувања на достапни научни информации.“ (Член II.1). Во овој поглед, IPPC предвидува „ Договорните страни не можат, во рамки на нивното фитосанитарно законодавство, да преземат ниту една од мерките утврдени во став 1 на овој член (VII), освен ако таквите мерки ... се технички оправдани.“ (Член VII.2a). Член VI.1b, исто така, се однесува на техничката оправданост. Фитосанитарните мерки кои се во согласност со ISPM, се смета дека се технички оправдани.

1.9 Соработка

Договорните страни треба да соработуваат една со друга, за да се постигнат целите од IPPC. Особено, тие „... соработуваат една со друга во најголема можна мера, при постигнувањето на целите од [таа] Конвенција ...“ (Член VIII). Договорните страни треба активно да учествуваат во телата основани според IPPC.

1.10 Еквивалентност на фитосанитарните мерки

Договорната страна увозник треба да ги признае алтернативните фитосанитарни мерки предложени од страна на договорната страна извозник како еднакви, кога тие мерки се потврдени како соодветни за постигнување на потребното ниво на заштита, пропишано од страна на договорната страна увозник.

Соодветен ISPM: бр. 24.

1.11 Измена

Измени на фитосанитарните мерки треба да се извршат врз основа на нова или ажурирана анализа на ризик од штетни организми или врз основа на релевантни научни информации. Договорните страни не треба субјективно да ги изменуваат фитосанитарните мерки. „ Договорните страни, со промена на условите и кога ќе станат достапни новите докази, гарантираат дека фитосанитарните мерки се веднаш изменети или избришани, ако е утврдено дека се непотребни.“ (Член VII.2h)

2. Оперативни принципи

Оперативните принципи на IPPC се однесуваат на утврдувањето, спроведувањето и следењето на фитосанитарните мерки, како и на примената на официјалните фитосанитарни системи.

2.1 Анализа на ризик од штетни организми

Националните организации за заштита на растенијата (NPPOs), при вршење на анализа на ризик од штетни организми, треба да се базира на биолошки или други научни и економски податоци, следејќи ги релевантните ISPM стандарди. При тоа, треба да се земат во предвид заканите за биодиверзитетот, кои произлегуваат од влијанијата врз растенијата.

Релевантни членови во IPPC: Преамбулата, членовите II, IV.2f и VII.2g.

Релевантни ISPMs: бр. 2, бр. 5 (вклучително и додаток бр. 2), бр. 11 и бр. 21.

2.2 Набројување на штетни организми

Договорните страни „... на најдобар можен начин, ги утврдуваат и ажурираат листите на регулирани штетни организми ...“ (Член VII.2i).

Релевантни членови во IPPC: VII.2i.

Релевантна ISPMs: бр. 19.

2.3 Препознавање на подрачја во кои нема присуство на штетни организми и подрачја со ниска распространетост на штетни организми.

Договорните страни треба да гарантираат дека нивните фитосанитарни мерки за пратките кои се движат на нивните територии, ќе го имаат во предвид статусот на подрачјата, кои се определени од страна на NPPOs на земјите извозници. Во овие подрачја регулираните штетни организми не се појавуваат, се појавуваат со ниска распространетост или пак во нив нема присуство на штетни организми во производствените капацитети или местата на производство.

Релевантен член во IPPC: II.

Релевантни ISPMs: бр. 4, бр. 8, бр. 10 и бр. 22.

2.4 Службена контрола за регулирани штетни организми

Кога штетните организми кои се присутни во една земја, се контролирани како карантински штетни организми или регулирани некарантински штетни организми, договорната страна треба да гарантира дека истите биле предмет на службени контроли.

Релевантна ISPM: ISPM бр. 5 (вклучително и додаток бр. 1).

2.5 Системи за пристап

Интегрираните мерки за управување со ризик од штетни организми, кои се применуваат на дефиниран начин, да обезбедат алтернатива на дадената мерка, за да се исполни соодветно ниво на фитосанитарна заштита на договорната страна увозник.

Релевантна ISPM: бр. 14.

2.6 Надзор

Договорните страни треба да собираат и евидентираат податоци за појавата и отсуството на штетни организми, за да ја поддржат фитосанитарната сертификација и техничката оправданост на нивните фитосанитарни мерки. Во овој поглед, IPPC предвидува „ Договорните страни, на најдобар можен начин, вршат надзор на штетни организми и ги развиваат и одржуваат соодветните информации за статусот на штетни организми со цел да се поддржи категоризацијата на штетни организми, а исто така вршат надзор и на развојот на соодветните фитосанитарни мерки“. (Член VII.2j).

Релевантни членови во IPPC: IV.2b, IV.2e and VII.2j.

Релевантни ISPMs: бр. 6 и бр. 8.

2.7 Известување за штетни организми

Договорните страни „... треба да соработуваат ... во најголема можна мера при ... известување за појавата, епидемијата или ширењето на штетни организми кои можат да бидат непосредна или потенцијална опасност ...“ до другите договорни страни (Член VIII.1a). Во тој поглед, тие треба да ги следат прописите утврдени во ISPM бр. 17 и другите соодветни прописи.

Релевантен член во IPPC: VIII.1a.

Релевантен ISPM: бр. 17.

2.8 Фитосанитарна сертификација

Договорните страни треба да имаат координација при спроведувањето на системот за сертификација при извоз, при обезбедувањето на точни информации, како и за дополнителните декларации содржани во фитосанитарните сертификати. „Секоја договорна страна прави подготовки за фитосанитарна сертификација ...“ (Член V).

Релевантни членови во IPPC: IV.2a и V.

Релевантен ISPM: бр. 7 и бр. 12.

2.9 Фитосанитарен интегритет и безбедност на пратки

Со цел да се задржи интегритетот на пратките по сертификацијата, договорните страни преку нивните NPPO, „гарантираат за фитосанитарната безбедност на пратките, во однос на составот, замената и повторното заразување, после извршената фитосанитарна сертификација, која преку одредени постапки се извршува пред извозот.“ (Член IV.2e).

Релевантни членови во IPPC: IV.2g и V.

Релевантни ISPM: бр. 7 и бр. 12.

2.10 Брзо дејствување

Договорните страни треба да обезбедат дека прегледот или другите фитосанитарни постапки кои се потребни при увоз „...да се одвиваат што е можно побрзо особено земјаки ја во предвид...расипливоста“ на регулираниот производ. (Член VII.2e).

Релевантен член во IPPC: VII.2e.

2.11 Итни мерки

Договорните страни може да донесат и/или да спроведат итни постапки, вклучително и итни мерки, кога е идентификуван нов или неочекуван фитосанитарен ризик¹. Итните мерки треба да бидат привремени во нивната примена. Продолжението на мерките треба да се оценува преку анализа на ризик од штетни организми или преку друго слично испитување што е можно поскоро, за да се обезбеди дека продолжувањето на мерката е технички оправдано.

Релевантен член во IPPC: VII.6.

Релевантен ISPM: бр. 13.

2.12 Одредби на NPPO

„Секоја договорна страна донесува одредба, во најдобра можна мера, за официјалната национална организација за заштита на растенијата со утврдени главни одговорности во [Член IV.1].“ (Член IV.1).

Релевантен член во IPPC: IV.

2.13 Надминување на спор

Договорната страна треба да биде отворена за консултации во однос на нејзините фитосанитарни мерки по барање на другата договорна страна. Ако постои спор во врска со толкувањето или примената на IPPC или ISPMs, или ако една договорна страна смета дека некоја постапка на друга договорна страна е во судир со обврските на IPPC или насоките дадени во нејзините ISPM, „...предметните договорни страни се консултираат меѓу себе што е можно побрзо, со цел надминување на спорот.“ (Член XIII.1) Ако спорот не може да се надмине на овој

¹ Поимот итни мерки во член VII.6 од IPPC се толкува дека ги вклучува итните мерки како што е дефинирано во ISPM бр. 5.

начин, тогаш треба да се применат одредбите од член XIII во врска со решавање на спорови, или се применуваат другите средства за решавање на спорови².

Релевантен член во IPPC: XIII.

2.14 Избегнување на непотребни задоцнувања

Ова барање треба да се разгледа без одлагање, кога договорната страна бара од другата договорна страна да ги утврди, измени или отстрани фитосанитарните мерки, кога условите се променети или кога е добиена информација за нови докази. Слични постапки кои вклучуваат, но не се ограничуваат на анализа на ризик од штетни организми е признавањето на подрачја слободни од штетни организми или признавањето на еквиваленција (мерки кои не се исти, но се со еднаков ефект), кои треба веднаш да бидат извршени.

Релевантен член во IPPC: VII.2h.

Релевантен ISPM: бр. 24 (дел 2.7 и Анекс I, чекор 7).

2.15 Известување за неусогласеност

Договорните страни увозници „...треба што е можно поскоро, да ја известат договорната страна извозник...за значајни случаи на неусогласеност со фитосанитарната сертификација.“ (Член VII.2f).

Релевантен член во IPPC: VII.2f.

Релевантен ISPM: бр. 13.

2.16 Размена на информации

Договорните страни ги обезбедуваат информациите наведени во IPPC, како што се:

- Официјално лице за контакт (Член VIII.2);
- Опис на NPPO и организациски постапки за заштита на растенијата (Член IV.4);
- Фитосанитарни услови, ограничувања и забрани (Член VII.2b) (вклучувајќи и места на влез - Член VII.2d) и нивно образложение (член VII.2c);
- Листа на регулирани штетни организми (Член VII.2i);
- Известување за штетни организми, вклучувајќи и појава, епидемија и ширење на штетни организми (Членови IV.2b и VIII.1a);
- Итни постапки (Член VII.6) и неусогласеност (Член VII.2f);
- Статус на штетни организми (Член VII.2j) и
- Технички и биолошки информации потребни за анализата на ризик од штетни организми (до одреден степен) (Член VIII.1c).

2.17 Техничка помош

Договорните страни „...да се согласни да го поттикнат обезбедувањето на техничка помош на договорните страни, особено договорните страни во развој... со помош на целите за олеснување на спроведувањето на Конвенцијата.“ (Член XX).

Релевантен член во IPPC: XX.

² Необврзувачката постапка за решавање на спор е развиена преку IPPC за употреба од договорните страни

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**2940.**

Врз основа на член 56 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија” бр.79/09, 36/11 и 51/11), министерот за труд и социјална политика, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА
ПРАВОТО НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ

Член 1

Во Правилникот за начинот на остварување и користење на правото на социјална парична помош, („Службен весник на Република Македонија” бр. 146/09, 59/11, 123/11, 139/11, 35/12 и 62/12), во член 4 став 1 по точката 14 се додава нова точка 15 која гласи:

„15. Договор за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост на плодоуживање. “

По ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„На корисниците на социјална парична помош плодоуживатели на земјоделско земјиште во државна сопственост, по извршената регистрација како индивидуални земјоделци на кои земјоделието им е основна дејност, им престанува правото на користење на социјална парична помош. “

Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 5 и 6.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-1641/10
10 септември 2012 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Спиро Ристовски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012116